

Republ i ka Makedoni ja  
Op{ ti na Tearce

Republika e Maqedonisë  
Komuna e Tearcës

Врз основа на членовите 4, 7 и 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02), Советот на Општината Tearce на седницата одржана на 28.05.2007 година, донесе:

Në bazë të neneve 4,7 dhe 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e R.M." nr.5/02), Këshilli i Komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.05.2007, miratoi:

STATUT  
NA OP[ TI NA TEARCE

I.OP[ TI ODREDBI

**Член 1**

Општината Tearce основане и нејзиното подрачје е утврдено со Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија ("Службен весник на Р.М.", бр.55/04).

Podra-jeto na Op{tina Tearce gi opfa}a sl edni te nasel eni mesta:Tearce, Nepro{teno, Le{ok, Slatina, Pr{ovce, Gloji, Dobro{te, Nera{te, Odri, Prvce, Brezno, Varvara i Jel o{nik.

**Член 2**

Со овој Статут на Општината Tearce (во натамошниот текст: Општината), во согласност со закон, се уредуваат:

- организацијата и работата на органите на Општината;
- организацијата и работењето на комисиите на Советот на Општината;
- вршењето на работите согласно начелото на супсидијарност;
- начинот на информирање на граѓаните и слободниот пристап до информации од јавен карактер;
- случаите на исклучување на јавноста од седниците на Советот на Општината;
- начинот и постапката за доставување претставки и предлози за работата на органите на Општината и постапување по нив;
- начинот на организирање јавни трибини, спроведување анкети и прибирање предлози

STATUTI  
I KOMUNËS SË TEARCËS

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

**Neni 1**

Komuna e Tearcës është e themeluar dhe rajoni i saj është përcaktuar me Ligjin për organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e R.M." nr.55/04).

Territori i komunës së Tearcës i përfshin këto vendbanime:Tearcë, Neproshten, Leshkë, Sllatinë, Përshefc, Gillogjë, Dobrosht, Odër, Nerasht, Përc, Jeloshnik, Varavarë dhe Breznë.

**Neni 2**

Me këtë Statut të komunës së Tearcës (në tekstin e mëtutjeshëm: Komuna), në pajtueshmëri me ligjin, përcaktohen:

- organizimi dhe puna e organeve të komunës;
- organizimi dhe puna e komisioneve të Këshillit të komunës;
- kryerja e punëve në pajtueshmëri me parimin e subsidiaritetit;
- mënyra e informimit të qytetarëve dhe qasje e lirë në informatat me karakter publik;
- rastet e përjashtimit të opinionit nga seancat e Këshillit të komunës;
- mënyrën dhe procedurën për paraqitjen e parashtrësive dhe propozimeve për punën e organeve të komunës dhe veprimin sipas tyre;
- mënyrën e organizimit të tribunave publike, zbatimin e akteve dhe grumbullimin e

- од граѓаните;
- начинот на објавувањето на прописите на Советот;
- начинот на извршување на обврските од областа на одбраната во воена состојба;
- месната самоуправа;
- начинот и постапката за утврдување на грбот и знамето на Општината;
- сопственост и финансиранијата на општината;
- како и други прашања од значење за Општината.

### Член 3

Определени прашања сврзани со остварувањето на надлежностите, процедурите за работа и одлучување во Советот на Општината, поблиску се уредуваат со Деловник на Советот на Општината (во натамошниот текст: Деловник). Деловникот го донесува Советот на Општината (во натамошниот текст: Совет), со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

### Член 4

Општина Tearce има свој празник.

Празник на Општина Tearce е "20 Dekemvri" - денот на конституирањето на првиот плуралистички совет на Општина Tearce.

### Член 5

Општина Tearce има грб и знаме.

### Член 6

Грбот на Општина Tearce е во форма на петковица, во долниот дел се затвара во форма на елипсоидот со основниот обеложение. Работ на грботе во главната боја на кој во горниот дел е запишан денот на првата конститутивна седница на Советот на Општина Tearce: 20.12.1996. Планините ги претставуваат трите највисоки врвови во општината, а етирите белите планините ги симболизираат етирите ридски планински населени места во општината. Деветте сиво-бели кочки во форма на лента претставуваат деветте населени места во рамнината на општината а површината во кафеава и зелена боја во средната претставува обработливата земјоделска површина како примарна дејност на општината. Сивите столбови кои се потпираат преку претходната сиво-бела лента ја формираат буквата "T" која е поетничката буква на општината.

- пропозимите на општинските организации;
- методите на спроведување на одлуките на Советот;
- методите на кривично и граѓанско правно заштитување на сфера на безбедност и мир;
- методите на процедурно правно заштитување на сфера на правна заштита;
- методите на финансиско правно заштитување на сфера на финансиско правно заштитување;
- други прашања од значење за Општината.

### Нени 3

Ќеситје на општинските организации и компетенциите, процедурите на работ и одлучување на сфера на безбедност и мир, на сфера на правна заштита и на сфера на финансиско правно заштитување (на текстот на Редовните на сфера на финансиско правно заштитување).

Редовните на сфера на финансиско правно заштитување (на текстот на сфера на финансиско правно заштитување), ме shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.

### Нени 4

Комуна на Tearcës ka festën e vet.

Festa e Komunesë së Tearcës është "20 Dhjetori" - dita e konstituimit të Këshillit të parë pluralist të komunesë së Tearcës.

### Нени 5

Комуна на Tearcës ka stemën dhe flamurin.

### Нени 6

Stema e komunesë së Tearcës ka formën e patkonit ku në pjesën e poshtme mbyllet në formë të elipsës. Skajet e stemës janë me ngjyrë ari ku në pjesën e epërme është shkënuar data e seancës së parë konstituive të Këshillit të komunesë së Tearcës 20.12.1996. Malet paraqesin tre majat më të larta në komunë, ndërsa katër tophat me ngjyrë të bardhë simbolizojnë katër vendbanimet kodrinoro-malore në komunë. Nëntë katrorët me ngjyrë të bardhë dhe të përhimtë në formë të shiritit paraqesin nëntë vendbanimet fushore të komunesë, ndërsa sipërfaqet në brendi me ngjyrë të gjelbërt dhe kafe paraqesin tokën punuese bujqësore si veprimtari primare në komunë.

Shtylla e përhimtë në të cilën mbështetet shiriti me ngjyrë të përhimtë dhe të bardhë formojnë shkronjën "T" e cila është shkronja fillestare e komunesë.

## ^I en 7

Osnovata na znameto na Op{ ti na Tearce e vo si na boja. Od Levi ot goren agol kon desni ot dol en agol se protega l enta vo zl atna boja.

Vo sredinata na znameto preku l entata stoi grbot na op{ tinata. Odnosot na { irinata i dol ` i nata na znameto e 1:2.

## Член 8

(1) За утврдување на грбот и знамето на Општината, Советот распишува конкурс и образува Комисија.

(2) Комисијата од пристигнатите трудови по објавениот конкурс утврдува предлог за грб, односно знаме и го доставува до Советот на усвојување.

## ^I en 9

(1) Општината Tearce има печат со тркалезна форма со пречник од 3,5 santimetri, во чија средина pi { uva "Tearce" na makedonski i al banski jazi k, a na rabovi te e opi { an tekstot "Republ i ka Makedoni ja-Op{ ti na Tearce" na makedonski i al banski jazi k.

(2) Pe~atot { to go upotrebuva gradona~al ni kot, vo vtori ot red i ma natpi s "Gradona~al ni k" na makedonski i al banski jazi k.

(3) Op{ tinata i ma svoj { tembil i priemen { tembil.

(4) [ tembil ot i priemni ot { tembil se dvojazi ~ni na makedonski jazi k i kirili ~no pi smo i al banski jazi k i negovo pi smo.

Me|uop{ ti nska sorabotka

## ^I en 10

Op{ ti na mo` e so Odl uka donesena od strana na Sovetot na op{ tinata da se zdru` uva vo zdru` eni ja, vo sogl asnost so zakon.

## ^I en 11

(1) Zaradi za{ tita i unapreduvawe na zaedni ~ki te i nteresi, op{ tinata, so Odl uka od strana na Sovetot na op{ tinata, mo` e:

- Da se zdru` uva vo zdru` eni ja vo sogl asnost so zakon.

- Da donese odl uka so drugi op{ tini od Republikata da zdru` uva sredstva i da formira zaedni ~ki javni slu` bi, zaradi

## Neni 7

Baza e flamurit të komunës së Tearcës është me ngjyrë të kaltër. Nga skaji i majtë lartë kah skaji i djathtë poshtë tërhiqet shiriti me ngjyrë ari.

Në mesin e flamurit mbi shirit qëndron stema e komunës. Përpjestimi i gjërësisë dhe gjatësisë së flamurit është 1:2.

## Neni 8

(1) Për përcaktimin e stemës dhe të flamurit të komunës, Këshilli shpall konkurs dhe formon Komision.

(2) Komisioni nga punimet e marra pas konkursit të shpallur përcakton propozim për stemën, gjegjësisht flamurin, dhe ia dërgon Këshillit për miratim.

## Neni 9

(1) Komuna e Tearcës ka vulë me formë të rrumbullakët me diametër 3,5 centimetër, në mesin e së cilës shkruan "Tearcë", në gjuhën shqipe dhe në gjuhën maqedonase, kurse skajeve është shkruar teksti "Republika e Maqedonisë-komuna e Tearcës" në gjuhën shqipe dhe maqedonase.

(2) Vulën që e përdor kryetari i komunës, në reshtin e dytë ka mbishkrimin "Kryetari i komunës" në gjuhën shqipe dhe maqedonase.

(3) Komuna ka vulën e vet katrore dhe vulën katrore të pranimit.

(4) Vula katrore dhe vula e pranimit janë në dy gjuhë, në gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik dhe gjuhën shqipe me shkrimin e saj.

## Bashkëpunimi ndërkomunal

### Neni 10

Komuna, me Vendim të miratuar nga Këshilli i komunës mund të bashkohet në union në pajtim me ligjin.

### Neni 11

(1) Me qëllim të mbrojtjes dhe përparimit të interesave të përbashkëta, komuna me Vendim të miratuar nga Këshilli i komunës ka mundësi:

- Të bashkohet në shoqata në përputhje me ligjin.

- Të sjell vendim, që së bashku me komunat tjera të Republikës të bashkojë mjete dhe të formojë shërbime publike të përbashkëta, me qëllim të

ostvaruvawe na zaedni -ki i interesi i vr{ewe na zaedni -ki raboti od ni vna nadle`nost, vo sogl asnost so zakon.

-So spogodba so drugi op{tini, da formirat zaedni -ki administrativni tela vo odredeni oblasti zaradi izar{uvawe na oddelni nadle`nosti, vo sogl asnost so zakon.

#### ^I en 12

(1) Op{tinata donesuva odlukata za sorabotka so op{tinite od Republikata, so edinici na lokalna samouprava od drugi zemji, kako i so me|unarodni organizacii na lokalni zaednici i lokalni vlasi.

(2) Op{tinata mo`e da -lenuva vo me|unarodni organizacii na lokalni te vlasi.

#### ^I en 13

Sovetot na op{tinata zaradi za{tita i unapreduvawe na zaedni -kite interesi so drugi te op{tini, donesuva odluka op{tinata da se zdru`i vo Zdru`eni e na op{tini na R.M.

## II. NADLE@NOSTI NA OP[ TINATA

#### ^I en 14

Op{tinata samostojno, vo ramki te na zakonot i ovoj Statut gi vr{i raboti te od javen interes od lokalno zna-ewe, utvrdeni so Zakonot za lokalna samouprava, ili drug zakon, kako i rabotite koi ne se iskl u-eni od nejzina nadle`nost ili ne se vo nadle`nost na organite na dr`avnata vlasi.

## III.ORGANI ZACI JA I RABOTEWE NA ORGANI TE NA OP[ TINATA

**Совет** na op{tinata

#### Член 15

(1) Sovetot na op{tinata e pretstavni -ki organ na gra|ani te.

(2) Sovetot na op{tinata Tearce go so-i nuva 19 pretstavni na gra|ani te izbrani na op{ti, neposredni i sl ebodni i zbori so tajno gl asawe.

(3) Mandatot na -l enovi te na Sovetot trae 4 (-eti ri) godi ni .

(4) ^I enot na Sovetot ne mo`e da bi de otpovi kan.

realizimit te interesave te p{rbashk{eta dhe kryerjes se pun{eve te p{rbashk{eta nga kompetencat e tyre ne p{rputhje me ligjin.

-Me marr{evshje me komunit tjera, mund te formoje trupa te p{rbashket administrativ ne sfera te caktuara, me q{llim te zbatimit te kompetencave te caktuara ne p{rputhje me ligjin.

#### Neni 12

(1) Komuna sjell vendime p{r bashk{punim me komunit e Republik{es, me nj{esite e vet{qeverisjes lokale te vendeve te tjera si dhe organizatat nd{rkomb{tare te bashk{esive vendore dhe pushteteve lokale.

(2) Komuna mund te an{etar{sohet ne organizatat nd{rkomb{tare te pushteteve lokale.

#### Neni 13

K{shilli i komun{es me q{llim te mbrojtjes dhe p{rparimit te interesave te p{rbashk{eta me komunit tjera, sjell vendim q{ komuna te bashkohet ne shoqat{en e komunave te R.M.

## II.KOMPETENCAT E KOMUN{S

#### Neni 14

Komuna, ne suaza te ligjit dhe ketij Statuti, ne m{nyr{e te pavarur i rregullon dhe ushtron pun{et me interes publik dhe r{end{si lokale, te p{rcaktuara me Ligjin p{r vet{qeverisje lokale ose me ligj tjet{r, si dhe pun{et q{ nuk jane p{rjashtuar nga kompetenca e saj ose nuk jane ne kompetenc{e te organeve te qeveris{e shtet{rore.

## III. ORGANIZIMI DHE PUNA E ORGANEVE T{ KOMUN{S

**K{shilli i komun{es**

#### Neni 15

(1) K{shilli i komun{es {sht{e organ p{rfaq{esues i qytetar{eve.

(2) K{shillin e komun{es se Tearc{es e p{rb{ejn{e 19 an{etar{e p{rfaq{esues te qytetar{eve te zgjedhur ne zgjedhje te p{rgjithshme, te drejt{p{rdrejta dhe te lira me votim te fsheht{e.

(3) Mandati i an{etar{eve te K{shillit zgjat 4 (kat{r) vjet.

(4) An{etari i K{shillit nuk mund te revokohet.

## **а) Конституирање**

^I en 16

(1)Конституирањето на Советот, се врши со верификација на мандатот на членовите на Советот избрани на начин утврден со закон и со давање и потпишување на свечената изјава со содржина утврдена со закон.

(2)Верификацијата на мандатите на членовите на Советот се врши на првата конститутивна седница на Советот, по предлог на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања што се формира на почетокот на седницата од редот на новоизбраните членови на Советот.

(3)Верификацијата на мандатите на членовите на Советот кои не биле присутни на првата седница на Советот, ја врши Советот на првата седница на која што тие ќе присуствуваат.

### **Член 17**

Постапката за верификација на мандатите на членовите на Советот поблиску се уредува со Деловникот за работа на Советот на оп{ ti на Tearce.

^I en 18

^I enovi te na Sovetot davaat i potpi { uvaat sve~ana i zjava koja gl asi :

"Jas (ime i prezime) sve~eno i zjavuvam deka pravata i dol `nosti te na ~I en na Sovetot }e gi vr{ am sovesno i deka pri ni vnoto vr{ ewe }e gi po-i tuvam Ustavot, zakonot, propi si te na Sovetot i deka }e go { ti tam ustavni ot poredok na Republ i ka Makedoni ja".

## **б) Права и должности на членовите на Советот**

### **Член 19**

(1) Членот на Советот има права и должности утврдени со закон и со овој Статут.

(2)Членот на Советот се стекнува со своите права и должности по верификацијата на мандатот.

(3) Prava i dol `nosti na ~I enot na Sovetot se:

- да предлага претресување на прашања, појави и состојби што се од локално значење, како и од значење за граѓаните во Општината;
- да дава иницијативи за донесување на одлуки и други акти од надлежност на Советот, како и да предлага амандмани, на начин и по постапка предвидени во Деловникот;
- да бара од администрацијата на Општината (во натамошниот текст: администрација), како

## **а) Konstituimi**

### **Neni 16**

(1)Konstituimi i Këshillit bëhet me verifikimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit të zgjedhur në mënyrë të përcaktuar me ligj dhe me vënien e nënshkrimit dhe dhënien e deklaratës solemne sipas përmbajtjes së përcaktuar me ligj.

(2)Verifikimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit bëhet në seancën e parë konstituive të Këshillit, me propozimin e Komisionit për çështjet e verifikimit, zgjedhje dhe emërime që formohet në fillim të seancës nga radhët e anëtarëve të posazgjedhur të Këshillit.

(3)Verifikimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit që nuk kanë qenë të pranishëm në seancën e parë të Këshillit e bën në seancën e parë në të cilën do të marrin pjesë ata.

### **Neni 17**

Procedura për verifikimin e mandatit të anëtarëve të Këshillit përcaktohet për së afërmi me Rregulloren për punë të Këshillit të komunës së Tearcës.

### **Neni 18**

Anëtarët e Këshillit japin dhe nënshkruajnë deklaratë solemne, si më poshtë:

"Unë (emri dhe mbiemri) solemnisht deklaroj se të drejtat dhe detyrimet e anëtarit të Këshillit do t'i ushtroj me ndërgjegje dhe gjatë ushtrimit të tyre do t'a respektoj Kushtetutën, ligjet, aktet e Këshillit dhe do ta mbroj rendin kushtetues të Republikës së Maqedonisë".

## **б) Të drejtat dhe obligimet e anëtarëve të Këshillit.**

### **Neni 19**

(1) Anëtari i Këshillit ka të drejtat dhe obligimet të përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

(2) Anëtari i Këshillit i merr të drejtat dhe obligimet e veta pas verifikimit të mandatit.

(3)Të drejtat dhe obligimet e anëtarit të Këshillit janë:

- të propozojë debat për çështje, dukuri dhe gjendje që janë me rëndësi vendore si dhe me rëndësi për qytetarët e komunës;
- të ngrejë iniciativa për nxjerrjen e vendimeve dhe akteve tjera nga kompetencat e Këshillit si dhe të propozojë amendamente në mënyrën dhe sipas procedurës të parashikuar me Rregullore;
- të kërkojë nga administrata e komunës (në

и од јавните служби, установи и претпријатија и од други институции, основани од Општината, податоци и други информации за прашања од нивниот делокруг, а што му се потребни за неговата работа во Советот;

- да бара и добие стручна помош во изработувањето на предлози што тој му ги поднесува на Советот, во поставувањето на советнички прашања и во вршењето на други работи што му ги доверил Советот, односно комисија во која членува;
- да ги чува како тајна податоците, кои се класифицирани како такви, што ќе ги дознае на седница на Советот или на комисија.

#### **Член 20**

(1) Членот на Советот има право да присуствува и учествува во работата на седница на комисија на Советот, иако не е член на комисијата, но без право на одлучување

(2) Членот на Советот кој од оправдани причини е спречен да присуствува на седници на Советот и на на комисија чиј член е, должен е за тоа благовремено да го извести претседателот на Советот и претседателот на комисијата.

(3) Членот на Советот кој од оправдани причини подолго време е спречен да присуствува на седници на Советот и на комисија чиј член е, има право да побара од Советот одобрение за отсуствување од седниците.

(4) По барањето од ставот 2 на овој член, Советот одлучува без претрес.

#### **v) Претседател на Советот**

##### **Член 21**

(1) Советот на општина избира претседателот од редот на новите членови на Советот, со mandat од една година.

##### **Член 22**

(1) Претседателот на Советот го избира Советот со јавно гласање, со мнозинство гласови од вкупниот број членовите на Советот.

(2) Предлог за претседател на Советот може да даде комисија за mandatни прашања, избори и именувања на секој член на Советот.

(3) Изборот на претседател на Советот може да се изврши и со тајно гласање, доколку за таков предлог на член на Советот одлучи Советот со мнозинство од присутните членови на Советот.

(4) Постапката за избор на претседател на

текстин е мџтутјешѐм: administrata) si dhe nga shërbimet publike, institutet dhe ndërmarrjet si dhe nga institucionet tjera të themeluara nga komuna, të dhëna dhe informata tjera për çështje nga fushëveprimi i vet e që i janë të nevojshme për punën e tij në Këshilli;

- të kërkojë dhe të marrë ndihmë profesionale në përgatitjen e propozimeve të cilat ia paraqet Këshillit, në paraqitjen e pyetjeve të këshilltarëve dhe në kryerjen e punëve të tjera të cilat ia ka besuar Këshilli, gjegjësisht komisioni në të cilin është anëtar;
- t'i ruaj si fshehtësi të dhënat të cilat janë klasifikuar si të tilla, që do t'i kuptoj në seancën e Këshillit apo të komisionit.

#### **Neni 20**

(1) Anëtari i Këshillit ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të merr pjesë në punën e seancës të Komisionit të Këshillit, edhe pse nuk është anëtar i komisionit, por pa të drejtë vendosjeje.

(2) Anëtari i Këshillit i cili me arsye ka munguar në seancat e Këshillit dhe të komisionit anëtar i të cilit është, obligohet që për këtë ta njoftoj në kohë kryetarin e Këshillit dhe kryetarin e komisionit.

(3) Anëtari i Këshillit i cili me arsye një kohë të gjatë nuk ka marrë pjesë në seancat e Këshillit dhe të komisionit anëtar i të cilit është, ka të drejtë të kërkojë nga Këshilli t'ia arsyetojë mospraninë në seancat.

(4) Me kërkesën nga paragrafi 2 i këtij neni, Këshilli vendos pa zhvilluar debat.

#### **c) Kryetari i Këshillit**

##### **Neni 21**

(1) Këshilli i komunës zgjedh kryetar nga radhët e anëtarëve të Këshillit më mandat prej katër vjetësh.

##### **Neni 22**

(1) Kryetarin e Këshillit e zgjedh Këshilli me votim publik, me shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit

(2) Propozim për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit mund ta jep Komisioni për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime si dhe çdo anëtar i Këshillit.

(3) Zgjedhja e kryetarit të Këshillit mund të bëhet edhe me votim të fshehtë, nëse për një propozim të tillë të ndonjë anëtari të Këshillit, vendos Këshilli me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm të Këshillit.

(4) Procedura për zgjedhjen e kryetarit të Këshillit

Sovetot so tajno gl asawe se ureduva so Del ovodni kot.

#### ^I en 23

(1) Pretsedatel ot na Sovetot gi svi kuva i rakovodi sednici te na Sovetot na op{tinata, se gri`i za organizacijata i rabotata na Sovetot, gi potpi{uva akti te {to gi donesel Sovetot i vo rok od 3 (tri) dena od denot na nivnoto donesuvawe gi dostavuva na Gradona-al ni kot zaradi objavuvawe.

#### d) Начин на работа

##### Член 24

Советот работи на редовни седници, а по потреба може да одржува свечени и вонредни седници.

##### Член 25

(1) Sovetot na Op{tinata gi vr{i rabotite opredeleni kako negova nadl e`nost sogl asno ~I en 36 od Zakonot za Lokalnata samouprava, kako i rabotite utvrdeni kako nadl e`nost na Sovetot vo posebnite zakoni koi poblisku gi reguliraat oblasti te vo koi op{tinata e nadl e`na.

#### ^I en 26

(1) Sovetot na op{tinata odlu-uva so mnozinstvo gl asovi od prisutnite ~I enovi na Sovetot, a najmal ku so edna treti na od vkupni ot broj na ~I enovi na Sovetot.

(2) Gl asaweto na sednici te na Sovetot e javno osven ako Sovetot ne odlu-i za odelni pra{aweto da bi de tajno.

(3) Propisite koi se odnesuvat na kul turata, upotrba na jazici te i pismata na koi zboruvaat pomal ku od 20% od gra|anite vo op{tinata, utvrduvaweto i upotrebata na grbot i znamenata na op{tinata, se usvojuvat so mnozinstvo gl asovi od prisutnite ~I enovi na sovetot, pri {to mora da ima mnozinstvo gl asovi od prisutnite ~I enovi na Sovetot koi ne se mnozinstvo naseleni e vo op{tinata.

#### ^I en 27

(1) Свикувањето на седниците на Советот, утврдувањето на дневниот ред, текот на седницата, записниците, постапката за донесување на акти и други прашања сврзани со работата на Советот, поблиску се уредуваат со Деловникот.

me votim të fshehtë rregullohet me Rregulloren.

##### Нени 23

(1) Kryetari i Këshillit i thërret dhe i udhëheq seancat e Këshillit të komunës, kujdeset për organizimin dhe punën e Këshillit dhe i nënshkruan aktet që i ka miratuar Këshilli dhe në afat prej 3 (tre) ditësh prej ditës së miratimit të tyre ia dorëzon kryetarit të komunës për t'i shpallur.

#### d) Mënyra e punës

##### Нени 24

Këshilli punon në seanca të rregullta, kurse sipas nevojës mund të mbajë edhe seanca të jashtëzakonshme.

##### Нени 25

(1) Këshilli i komunës i kryen punët e përcaktuara në kompetencë të tij, në përputhje me nenin 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale si dhe punët e përcaktuara si kompetencë e Këshillit me ligje të veçanta, të cilat për më së afërmi i rregullojnë sferat në të cilat komuna ka kompetenca.

##### Нени 26

(1) Këshilli vendos me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm në Këshill, së paku me një të tretat e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit.

(2) Votimi në seanca të Këshillit është publik, përpos nëse Këshilli nuk vendos për çështje të caktuara që votimi të jetë i fshehtë.

(3) Dispozitat që i përkasin kulturës, përdorimit të gjuhëve dhe shkrimeve në të cilën flasin më pak se 20% e qytetarëve në komunë, përcaktimi dhe përdorimi i stemës dhe flamurit të komunës miratohet me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të Këshillit, gjatë së cilës domosdo të ketë shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të Këshillit të cilët i përkasin bashkësisë që nuk është shumicë e popullsisë në komunë.

##### Нени 27

(1) Thërritja e seancave të Këshillit, përcaktimi i rendit të ditës, rrjedha e seancës, procesverbalet, procedura e nxjerrjes së akteve dhe për çështje të tjera lidhur me punën e Këshillit, më përsëafërmi rregullohen me Rregullore.

(2) Денот, часот и местото на одржување на редовна седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред по кој ќе се работи на седницата се објавуваат на огласна табла на Општината.

(3) Претседателот на Советот може да одлучи денот, часот и местото на одржување на седницата на Советот, како и предлогот на дневниот ред да се објават во средствата за јавно информирање.

#### **Член 28**

Советот одржува свечени седници за одбележување на значајни историски настани, а може да одржува свечени седници и за ислушување на говори на наши и странски државници, претставници на меѓународни организации и истакнати граѓани на странски држави како гости на Општината.

#### **Член 29**

(1) Vonrednata sedni ca se svi kuva za pra{ awa od zna-ewe za bezbednosta i si gurnostana gra|ani te i vo sl u-ai na vonredni okol nosti .

(2) Vonредна седница на Советот свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или на барање од најмалку 1/3 од членовите на Советот или на предлог на градоначалникот.

(3) Поканата за вонредна седница заедно со предлогот на дневен ред на членовите на Советот им се доставува на најбрз можен начин.

(4) Пред отпочнувањето со работа на седницата, членовите на Советот гласаат за оправданоста на причините за свикување на вонредна седница, без претрес и со мнозинство од присутните членови на Советот.

#### **Член 30**

Во случај на спреченост или отсутност на претседателот на Советот, на седницата претседава најстариот член на Советот.

#### **1. Градоначалник на оп{ ti на**

#### **Член 31**

(1) Gradona-al ni kot ja pretstavuva i zastapuva op{ ti nata.

(2) Gradona-al ni kot se izbira na op{ ti , neposredni i sl obodni i zbori so tajno gl asawe vo sogl asnost so zakon za peri od od 4 godi ni .

(3) Градоначалникот ги врши своите надлежности во рамките утврдени со закон и овој Статут.

(2) Dita, ora dhe vendi i mbajtjes së seancës së rregullt të Këshillit, si dhe propozimi i rendit të ditës sipas të cilit do të punojë seanca, shpallen në tabelën e komunës për shpallje.

(3) Kryetari i Këshillit mund të vendosë, që dita, ora dhe vendi i mbajtjes së seancës së Këshillit si dhe propozimi i rendit të ditës të shpallen në mjetet e informimit publik.

#### **Neni 28**

Këshilli mban seanca solemne për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme historike, kurse mund të mbajë edhe seanca solemne edhe për dëgjimin e fjalimeve të shtetasve tanë dhe të huaj, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe të qytetarëve të shquar të shteteve të huaja si musafir të komunës.

#### **Neni 29**

(1) Seanca e jashtëzakonshme thërret për çështje me rëndësi për sigurinë e qytetarëve dhe në raste rrethanash të jashtëzakonshme.

(2) Seancën e jashtëzakonshme të Këshillit e thërret kryetari i Këshillit me iniciativën e tij, ose me kërkesën e më së paku një të tretës të anëtarëve të Këshillit ose me propozimin e kryetarit të komunës.

(3) Ftesa për seancën e jashtëzakonshme bashkë me propozimin e rendit të ditës u dorëzohet anëtarëve të Këshillit në një afat të mundshëm sa më të shkurt.

(4) Para fillimit të punës së seancës, anëtarët e Këshillit votojnë për arsyeshmërinë e shkaqeve për thërritjen e seancës së jashtëzakonshme pa debat dhe me shumicë të anëtarëve të pranishëm në Këshill.

#### **Neni 30**

Në rast pengimi apo mosprezencës së kryetarit të Këshillit, seancat i kryeson anëtari më i vjetër i Këshillit.

#### **1. Kryetari i komunës**

#### **Neni 31**

(1) Kryetari i komunës e përfaqëson dhe e prezanton komunën.

(2) Kryetari i komunës zgjedhet në zgjedhje të përgjithshme, të drejtëpërdrejta dhe të lira me votim të fshehtë në pajtim me ligjin, për periudhë 4 vjeçare.

(3) Kryetari i komunës i kryen kompetencat e veta në suazat e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.



### Член 32

(1) Градоначалникот присуствува и учествува во работата на седниците на Советот, а по потреба и на седниците на комисиите на Советот и посебните тела на Општината, без право на одлучување.

(2) Градоначалникот може да определи и свои претставници кои присуствуваат и учествуваат во работата на седниците на Советот, неговите комисии и посебните тела на Општината.

(3) Градоначалникот има обврска да присуствува на седниците на Советот кога на дневен ред е поставувана советничка прашања на niv usmeno или pisмено da odgovara.

### Член 33

Градоначалникот по сопствена иницијатива и по барање на Советот, го известува Советот за извршување поодделни работи од негова надлежност.

### Член 34

Градоначалникот во рамките на свои надлежности:

- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
- Го обезбедува извршувањето на работите кои му се делегирани од органот на државната управа;
- Го предлага годишниот Бuxet и годишната сметка на Бuxetot на општина;
- Го извршува Бuxetot на општина;
- Реава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
- Раководи со општинската администрација;
- Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените на општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон.
- Градоначалникот ги објавува прописите на Советот во "Службеник на Општина Tearce".

### Нени 32

(1) Крyетариот на општинската заедница е пранешем и мери пјесе на пунен е сеанкаве на Кешилит, курсе сипас невојес еде на сеанкат е комисионеве на Кешилит и на трупаве на посаеме на општинската заедница па на дрејте вендосјеје.

(2) Крyетариот на општинската заедница мунд на какојје еде на перфакуесуес на вет на цилет до на јенен на пранешем и на мариин пјесе на пунен е сеанкаве на Кешилит, на комисионеве на тиж и на трупаве пунесе на општинската заедница.

(3) Крyетариот на општинската заедница ка на пер облигим на мери пјесе на сеанкат е Кешилит атегерен кур на ренд на дитес ештен параштрими на пјетјеје на кешилитареве, на пер на цилат јеп пергјегје гојарисит есе ме шкрим.

### Нени 33

Крyетариот на општинската заедница ме инициативен е вет и на керкесен е Кешилит е информон Кешилитин на пер диса пунен нага компетенкат е тиж.

### Нени 34

Крyетариот на општинската заедница на суаза на компетенкаве на вета:

- Иницира и пропозон мариатимин е актеве на компетенка на Кешилит;
- Сигурон крyерјен е пуневе на перцјела нага органет е администратен сштетероре;
- Пропозон бухетин вјетор и ллогаринен вјеторе на бухетит на општинската заедница;
- Е реализон бухетин е општинската заедница;
- Вендос на пер пунен административе на пер дрејтат, детyримет и на интересат е персонаве јуридик и на физик, на пјатим ме лијин;
- Удхенек ме администратен комунале;
- Хартон ррегуллоре на пер систематизимин е вендеве на пунес на администратен комунале;
- Вендос на пер пунесимин, на дрејтат, детyримет и на пергјегјеситен е пунетореве на администратен комунале несе нук ештен какуар надрисхе ме лијин;
- Крyетариот на општинската заедница и шпалл актет е Кешилит на "Флеторен зyртаре на општинската заедница се Tearces".

- Gradona-al ni kot go obezbeduva i zvr{ uvaweto na Odl uki te na Sovetot.
- Градоначалникот соработува со градоначалниците на другите општини по прашања од заеднички интерес од надлежност на општините.
- Vr{ i i drugi raboti koj e utvrden so Zakon i ovoj Statut.
- Kryetari i komunës siguron zbatimin e Vendimeve të këshillit.
- Kryetari i komunës bashkëpunon me kryetarët e komunave tjera për çështje me interes të përbashkët dhe në kompetencat e komunave.
- Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut.

#### ^I en 35

(1) Gradona-al ni kot e dol`en vo rok od 7 (sedum) dena od denot na dostavuvaweto na propi sot na Sovetot so Re{eni e da go zapre negovoto objavuvawe dokol ku smeta deka ne e vo sogl asnost so Ustavot i zakoni te.

(2) Pri merok od obrazl o`enoto Re{eni e za neobjavuvawe se dostavuva do pretsedatel ot na Sovetot na op{ ti nata.

(3) Sovetot e dol`en vo rok od 15 (petnaeset) dena od denot na objavuvaweto na re{eni eto da go razgl eda i da odl u-i po nego:

(4) Ako Sovetot go potvrdi i li ne rasprava vo rokot od stavot 3 od ovoj`len, Gradona-al ni kot e dol`en da go objavi propi sot i i stovremeno da podnese i ni ci jati va za poveduvawe postapka za ocenuvawe na ustavnost i zakoni tost na osporeni ot propi s pred Ustavni ot Sud na Republ i ka Makedoni ja.

(5) Za i ni ci jati vata Gradona-al ni kot e dol`en da go i nformi ra Mi ni sterstvoto nadl e`no za vr{ewe na raboti te {to se odnesuvaat na l okal nata samouprava.

#### ^I en 36

(1) Gradona-al ni kot e dol`en da podnese l zve{ taj za i zar{ uvawe na Odl uki te doneseni od strana na Sovetot na seko i 3 (tri) meseci vo tekot na godi nata.

(2) Gradona-al ni kot go i nformi ra Sovetot po potreba, a najmal ku 2 (dva) pati vo godi nata.

#### ^I en 37

(1) Градоначалникот управува со сопственоста на Општината во јавен интерес и како добар домаќин.

(2) Градоначалникот е должен, во управувањето со сопственоста на Општината, да презема мерки и да го обезбедува користењето, одржувањето и заштитата на сопственоста на Општината во

#### Neni 35

(1) Kryetari i komunës është i detyruar në afat prej 7 (shtatë) ditësh prej ditës së dërgimit të aktit të Këshillit me Aktvendim ta ndalë shpalljen e tij nëse mendon se nuk është në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet.

(2) Një kopje të Aktvendimit të arsyetuar për mosshpallje i dërgohet kryetarit të Këshillit të komunës.

(3) Këshilli është i detyruar në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh prej ditës së shpalljes së Aktvendimit t'a shqyrtojë dhe të vendos për të.

(4) Nëse Këshilli e vërteton aktin ose nuk diskuton në afatin si në paragrafin 3 të këtij neni, Kryetari i komunës është i detyruar ta shpallë aktin dhe njëkohësisht të ngre nismë për ngritjen e procedurës për vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë të dispozitës së kontestuar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.

(5) Për nismën, Kryetari i komunës është i detyruar t'a informojë ministrinë kompetente për kryerjen e punëve që i përkasin vetëqeverisjes vendore.

#### Neni 36

(1) Kryetari i komunës është i detyruar të paraqes Raport për zbatimin e Vendimeve të miratuara nga Këshilli çdo 3 (tre) muaj gjatë vitit.

(2) Për ushtrimin e kompetencave të veta, Kryetari i komunës e informon Këshillin sipas nevojës, së paku 2 (dy) herë gjatë vitit.

#### Neni 37

(1) Kryetari i komunës udhëheq me pronën e komunës në interes publik dhe si nikoqir i mirë.

(2) Kryetari i komunës është i obliguar që në udhëheqjen me pronën e komunës, të ndërmerr masa dhe ta siguroj shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e pronës së komunës në pajtueshmëri me ligjin.

СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОН.

### Член 38

(1) Градоначалникот со решение определува член на Советот кој ќе го заменува за време на спреченост или отсуство до { est meseci .

(2) Re{ eni eto od stav 1 na ovoj ~l en, gradona~al ni kot go donesuva vo rok od 30 dena od denot na prezemaweto na f unkcijata.

(3) Решението од став 1 на овој член се објавува во "Службен гласник на Општината Tearce".

(4) За настапувањето на спреченоста или отсуството, градоначалникот го известува претседателот на Советот и членот на Советот кој ќе го заменува.

(5) Na ~l enot na Sovetot mu mi ruva f unkcijata ~l en na Sovet za vremeto koga zamenuva Gradonaal ni kot.

## 2. Op{ ti nska admi ni straci ja

### ^l en 39

(1) Za i zvr{ uvawe na raboti te od nadl e` nost na organi te na op{ ti nata se organi zira op{ ti nska admi ni straci ja.

(2) Op{ ti nskata admi ni straci ja se organi zira vo sektori i oddel eni ja (departamenti).

(3) Op{ ti nata f ormi ra op{ ti nski i nspektorat zaradi vr{ ewe na i nspekci ski nadzor nad vr{ eweto na raboti te od nejzi na nadl e` nost.

### ^l en 40

(1) Organi zaci jata, del okrugot i na~i not na i zvr{ uvawe na zada~i te na op{ ti nskata admi ni straci ja gi utvrduva Sovetot, vrz osnova na predl og na Gradona~al ni kot na op{ ti nata.

(2) Gradona~al ni kot na op{ ti nata, po predl og na Agencijata za dr` avni sl u`beni ci , so Odl uka }e ja utvrди soodvetnosta na postojani te zvawa vo op{ ti nata so grupi te i zvawata utvrdeni vo Zakonot za dr` avni sl u`beni ci .

(2) Gradona~al ni kot na op{ ti nata, po dobi enata sogl asnost od Agencijata za dr` avni sl u`beni ci , donesuva Pravi l ni k za si stemati zaci ja na rabotni te mesta.

### ^l en 41

### Neni 38

(1) Kryetari i komunës me vendim përcakton anëtar të Këshillit i cili do ta zëvendësojë gjatë kohës kur ai është i penguar që të jetë i pranishëm deri më gjashtë muaj.

(2) Vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni Kryetari i komunës e nxjerr në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së funksionit.

(3) Vendimi i paragrafit 1 të këtij neni shpallet në "Gazetën zyrtare të komunës së Tearcës".

(4) Për paraqitjen e pengesës apo mosprezencës, Kryetari i komunës e informon kryetarin e Këshillit dhe anëtarin e Këshillit i cili do ta zëvendësojë.

(5) Anëtarit të Këshillit i pushon funksioni si këshilltarë gjatë kohës kur e zëvendëson Kryetarin e komunës.

## 2. Administrata komunale

### Neni 39

(1) Për kryerjen e punëve në kompetencë të organeve të komunës organizohet administrata komunale.

(2) Administrata komunale organizohet në sektorë dhe sekcione (departamente).

(3) Komuna formon inspektorat komunal për ushtrimin e mbykqyrjes inspektuese ndaj kryerjes së punëve në kompetencë të saj.

### Neni 40

(1) Organizimi, fushëveprimi dhe mënyra e ushtrimit të detyrave të administratës komunale i përcakton Këshilli, me propozim të Kryetarit të komunës.

(2) Kryetari i komunës, me propozim të Agjencionit për nëpunësit shtetëror me Vendim do ta përcaktojë përkatësinë e titujve ekzistues në komunë me grupet dhe titujt e përcaktuar me Ligjin për nëpunësit shtetëror.

(3) Kryetari i komunës pas marrjes së Pëlqimit nga Agjencioni për nëpunës shtetëror sjell Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës.

### Neni 41

(1) Vraboteni te vo op{ ti nskata admi ni straci ja koi vr{at stru-ni, normati vno-pravni, izvr{ni, upravno nadzorni raboti i re{avaat upravni raboti imaat status na dr`aven sl u`beni k.

(2) Za vrabotuvaweto, pravata i dol`nosti te, si stemot na pl ati odgovornosta, ocenuvaweto i prestanokot na rabotni ot odnos na vraboteni te od stavot 1 na ovoj -l en }e se primenuvaat odredbi te od Zakonot za dr`avni te sl u`beni ci .

(3) Za vraboteni te vo op{ ti nskata admi ni straci ja koi vr{at admi ni strati vno-tehni -ki i pomo{ni raboti se primenuvaat odredbi te od rabotnoto zakonodavstvo.

(4) Pri vrabotuvaweto, vo op{ ti nskata admi ni straci ja i vo javni sl u`bi koi gi osnova op{ ti nata }e se vodi smetka za soodvetna i pravi -na zastapenost na zaedni ci te opfateni vo op{ ti nata na si te ni voa, kako i po-i tuvawe na kri teri umi te na stru-nost i kompetentnost.

#### IV. AKTI NA ORGANI TE NA OP[ TI NATA

##### a). Op{ ti akti

###### ^l en 42

(1) Statutot e osnoven akt na op{ ti nata so koj se utvrduvaat osnovni te pra{awa vo vrska so organi zaci jata i rabotata na op{ ti nata i drugi pra{awa od zna-ewe za op{ ti nata.

(2) Statutot na op{ ti nata se donesuva vo dve fazi i toa kako nacrt-statut i predl og-statut.

(3) Statutot na op{ ti nata go donesuva Sovetot so mnozi nstvo gl asovi od vkupni ot broj na -l enovi na Sovetot na op{ ti nata.

###### ^l en 43

(1) Sovetot na op{ ti nata donesuva Del ovodni k na sovetot, odl uki, pl anovi i programi, re{eni ja, zakl u-oci, drugi akti i dava mi sl ewe i utvrduva nasoki .

(2) Del ovodni kot na Sovetot na op{ ti nata se donesuva so mnozi nstvo gl asovi od vkupni ot broj na -l enovi na Sovetot na op{ ti nata.

###### ^l en 44

(1) Postapkata za donesuvawe na op{ ti akti se ureduva so Del ovodni kot na Sovetot na op{ ti nata.

(1) Të punësuarit në administratën komunale që ushtrojnë punë profesionale, normativo-juridike, ekzekutive, administrativo-mbykqyrëse dhe vendosin çështje administrative, kanë status të nëpunësit shtetëror.

(2) Për punësimin, të drejtat dhe detyrimet, sistemin e rrogave dhe të kompenzimeve të rrogave, përgjegjësinë, vlerësimin dhe pushimin e marrëdhënies së punës së të punësuarve nga paragrafi 1 i këtij neni do të zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunësit shtetëror.

(3) Për të punësuarit në administratën komunale të cilët ushtrojnë punë administrativo-teknike dhe ndihmëse, zbatohen dispozitat e legjislacionit të punës.

(4) Gjatë punësimit në administratën komunale dhe në shërbimet publike që i ka themeluar komuna do të mbahet llogari për përfaqësim të drejtë dhe përkatës të qytetarëve që u takojnë të gjitha bashkësive të përfshira në komunë në të gjitha nivelet, si dhe respektimi i kriterëve të profesionalizimit dhe kopmetencës.

#### IV. AKTET E ORGANEVE TË KOMUNËS

##### a). Aktet e përgjithshme

###### Neni 42

(1) Statuti është akt themelor i komunës me të cilin përcaktohen çështjet themelore lidhur me organizimin dhe punën e komunës dhe me çështje të tjera të rëndësishme për Komunën.

(2) Statuti i komunës miratohet në dy faza, si projekt-statut dhe si propozim-statut.

(3) Statutin e komunës e miraton Këshilli me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit të komunës.

###### Neni 43

(1) Këshilli i komunës miraton Rregulloren e punës së Këshillit, vendime, plane e programe, aktvendime, përfundime e akte tjera, jep mendime dhe përcakton kahje.

(2) Rregullorja e punës së Këshillit miratohet me shumicë votash të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit të komunës.

###### Neni 44

(1) Procedura e miratimit të akteve të përgjithshme rregullohet me Rregulloren e punës së Këshillit të komunës.

(2) Op{ ti te i drugi te akti se objavuvaat vo "SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

(3) Akti te stapuvaat vo si l a 8 (osmi ot) den od denot na objavuvaweto.

v). Poedi ne~ni akti

^I en 45

(1) Sovetot i Gradona~al ni kot vo ramki te na svojata nadl e` nost donesuvaat poedi ne~ni akti .

(2) Za re{ avawe na poedi ne~ni prava, obvrski i interesi na pravni i fizi~ki lica, Gradona~al ni kot na op{ ti nata donesuva Re{ eni ja.

(3) Gradona~al ni kot na op{ ti nata e dol ` en vo rok od 7 (sedum) dena od denot na dostavuvaweto na aktite da gi objavi vo "SI u` ben gl asni k na op{ ti na Tearce".

## V. ORGANI ZACI JA I RABOTEWE NA KOMISI I TE NA SOVETOT NA OP[ TI NATA

### 1. Комисии на Советот

Член 46

(1) Za pretresuvawe na pra{ awa od svoja nadl e` nost Sovetot f ormi ra Komi si i .

(2) Komi si i te na Sovetot se f ormi raat kako postojani i povremeni .

(3) So Odlukata so koja se f ormi raat komi si i te se utvrduva i del okragot na ni vnata rabota.

(4) Mandatot na komi si i te trae kol ku i mandatot na ~l enovi te na Sovetot.

^I en 47

Советот ги образува следните постојани комисии:

- Комисија за прашања на верификација, избори и именувања;
- Комисија за финансии и локален економски развој;
- Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата;
- Комисија за комунални работи и сообраќај;
- Комисија за оп{ testveni дејности;
- Statutarno-pravna komi si ja;
- Komi si ja za nagradi i pri znani ja;
- Komi si ja za ednakvi mo ` nosti ;
- Odborot za izvr{ uvawe materijal na i f i nansi ska kontrol a.

(2) Aktet e përgjithshme dhe aktet tjera shpallen në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

(3) Aktet hyjnë në fuqi ditën e 8 (tetë) prej ditës së shpalljes.

b). Aktet e veçanta

Neni 45

(1) Këshilli dhe Kryetari i komunës sjellin akte të veçanta.

(2) Për zgjedhjen e të drejtave, obligimeve dhe interesave të veçanta të personave fizik dhe juridikë, Kryetari i komunës merr Aktvendim.

(3) Kryetari i komunës është i detyruar në afat prej 7 (shtatë) ditësh prej ditës së dërgimit të akteve t'i shpallë në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

## V. ORGANIZIMI DHE PUNA E KOMISIONEVE TË KËSHILLIT TË KOMUNËS

### 1. Komisionet e Këshillit

Neni 46

(1) Për shqyrtimin e çështjeve në kompetencë të vet Këshilli formon Komisione.

(2) Komisionet e Këshillit formohen si të përhershme dhe të përkohshme.

(3) Me vendim për formimin e komisioneve, përcaktohet edhe fushëveprimi i punës së tyre.

(4) Mandati i komisionit zgjat aq sa zgjat edhe mandati i anëtarëve të Këshillit.

Neni 47

Këshilli i formon këto komisione të përhershme:

- Komisionin për çështje të verifikimit, zgjedhje dhe emërime;
- Komisionin për financa dhe zhvillim ekonomik vendor;
- Komisionin për planifikimin dhe rregullimin e hapësirës dhe mbrojtjen e ambientit jetësor e të natyrës;
- Komisionin për punë komunale dhe komunikacion;
- Komisionin për veprimtari shoqërore;
- Komisioni Statutar-Juridik;
- Komisioni për dhurata dhe mirënjohje;
- Komisioni për mundësi të njëjta;
- Këshilli mbykqyrës për kontrollë materialo-finansiare.

#### ^I en 48

Komisioni për finansi rrawe, Buxet i Lokal en ekonomski razvoj gi razgl eduva pra{ awata vo vrska so finansi raweto na op{ tinata, donesuvaweto na Buxetot i godi{ nata smetka na buxetot kako i pra{ awata od pl ani raweto i programi raweto na Lokal ni ot ekonomski razvoj.

#### ^I en 49

Komisioni za комунални работи и сообраќај gi razgl eduva pra{ awata od rabotata na javni te slu`bi, javni te ustanovi i javni te pretpri jati ja na op{ ti nata.

#### ^I en 50

Komisioni za op{ testveni dejnosti gi razgl eduva pra{ awata od nadle`nost na op{ tinata, a koi se odnesuvaat na kultura, sportot i rekreacijata, socijal nata za{ ti ta i za{ ti tata na decata, obrazovani eto, zdravstvenata za{ ti ta, javnata bezbednosta vo soobra}ajot kako i protivpo`arnata za{ ti ta.

#### ^I en 51

Statutarna-pravna komisioni ja go utvrduva predlogot na Statutot na op{ tinata, gi razgl eduva ini cijati vite i predlozi te za izmena na Statutot, ja sl edi negovata pri mena i gi razgl eduva na-el ni te pra{ awa od statutaren karakter, go utvrduva predlogot na del ovodni kot na Sovetot, podgotvuva predlog- mislewa po predlog-zakoni te koi se odnesuvaat na op{ tinata i razgl eduva i drugi op{ ti akti od nadle`nost na Sovetot na op{ tinata.

#### ^I en 52

Komisioni za mandatni pra{ awa, izbori i imenuvawa razgl eduva i podgotvuva predlozi koi se odnesuvaat na mandatno imunitetni te pra{ awa, razgl eduva i pogotvuva predlozi za izbor i imenuvawe i razre{ uvawe od nadle`nost na Sovetot na op{ tinata, opredel uva pl ati, nadomestoci i drugi primawa na izbrani i imenuvani lica, da vapredlog za visinata na nadomestokot na patni te i dnevnite tro{oci na -lenovite na Sovetot na op{ tinata, kako i na tro{oci napraveni vo izvr{ uvaweto na zadate {to im gi doveril Sovetot na op{ tinata. Pretsedatel ot i -lenovite na Komisioni ja gi izbi ra Sovetot na op{ tinata na svojata prva sedni ca.

#### ^I en 53

Komisioni za nagradi i pri znani ja razgl eduva predlozi i mu predl aga na Sovetot dodel uvawe

#### Neni 48

Komisioni për finansa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal i shqyrton çështjet lidhur me finansimin e komunës, miratimin e buxhetit dhe të llogarisë vjetore të buxhetit si dhe çështjet nga planifikimi dhe programimi i zhvillimit ekonomik lokal.

#### Neni 49

Komisioni për punë komunale dhe komunikacion i shqyrton çështjet nga lëmia e shërbimeve publike, të institucioneve publike dhe të ndërmarrjeve publike të komunës.

#### Neni 50

Komisioni për veprimtari shoqërore i shqyrton çështjet në kompetencë të komunës të cilat i përkasin kulturës, sportit dhe rekreimit, mbrojtjes sociale e mbrojtjes së fëmijëve, arsimit, mbrojtjes shëndetësore, sigurimit publik, sigurimit në komunikacion dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

#### Neni 51

Komisioni Statutar-juridik përcakton propozimin e Statutit të komunës, shqyrton nismat dhe propozimet për ndryshimin e Statutit, përcjell zbatimin e tij dhe i shqyrton çështjet parimore me karakter statutar, përcakton propozimin e Rregullores së punës së Këshillit, përgatit propozim-mendime për propozim-ligjet që i përkasin komunës dhe shqyrton edhe akte të tjera të përgjithshme në kompetencë të Këshillit të komunës.

#### Neni 52

Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime shqyrton dhe përgatit propozime të cilat u përkasin çështjeve të mandatit dhe imunitetit, shqyrton dhe përgatit propozime për zgjedhje, emërime dhe shkarkime në kompetencë të Këshillit të komunës, cakton rroga, kompenzime dhe të ardhura tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar, jep propozim për lartësinë e kompenzimit të harxhimeve për udhëtime dhe të mëditjeve të anëtarëve të Këshillit të komunës si dhe të harxhimeve të bëra në kryerjen e detyrave që ua ka besuar Këshilli i komunës.

Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit i zgjedh Këshilli i komunës në seancën e tij të parë.

#### Neni 53

Komisioni për dhurata dhe mirënjohje shqyrton propozime dhe i propozon Këshillit ndarjen e

na nagradi i priznanija na građani, organizaci i i zaednici koi se istaknale za razvojt na opština vo opredel na oblast ili kako izras na priznanie za razvivawe na sorabotka i prijatelski odnosi so domađni i stranski subjekti.

#### Член 54

Komisiја za polova ravnopravnost gi razgl eduva prađawata koi se odnesuvaat na ravnopravnosta meju polovite vo sistem na opštinstveni otđivot i dawa mislewa, predlozi i sugestii za razređuvawe na prađawata koi se odnesuvaat na ova problema ka.

## 2. Состав, избор и начин на работа на комисиите

### Член 55

Комисиите на Советот се состојат од претседател и минимум 2 члена.

### Член 56

(1) Избор на претседател и членови на комисија на Советот се врши на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања.

(2) Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го дава предлогот од став 1 на овој член врз основа на претходно доставени предлози на политичките партии застапени во Советот, при што води сметка за примена на принципот за нивна пропорционална застапеност во комисиите, имајќи го предвид вкупниот број на комисиите на Советот.

(3) Изборот на претседател и членови на комисија се врши со мнозинство од присутните членови на Советот.

### Член 57

Предлог за разрешување на претседател и членови на комисија може да даде комисијата, Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања, најмалку 3 (три) членови на Советот и претседателот на Советот.

По предлогот за разрешување одлучува Советот, со јавно гласање, со мнозинство на присутните членови на Советот.

### Член 58

Избор заради промена на поодделен член на комисија се врши на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања,

dhuratave dhe të mirënjohjeve qytetarëve, organizatave dhe bashkësive që janë dalluar për zhvillimin e komunës në lëmi të caktuara ose si shprehje e mirënjohjes për zhvillimin e bashkëpunimit dhe të marrëdhënieve miqësore me subjekte të vendit dhe të huaja.

### Neni 54

Komisioni për barabarësi gjinore i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me barabarësinë ndërmjet gjinive në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe jep mendim, propozime dhe sugjerime për zgjedhjen e problemeve dhe çështjeve që kanë të bëjnë me këtë problematikë.

## 2. Përbërja, zgjedhja dhe mënyra e punës së komisioneve

### Neni 55

Komisionet e Këshillit përbëhen nga kryetari dhe minimum dy anëtarë.

### Neni 56

(1) Zgjedhja e kryetarit dhe anëtarit të komisionit të Këshillit bëhet me propozimin e komisionit për çështje të verifikimit, zgjedhje dhe emërime.

(2) Komisioni për çështje të verifikimit, zgjedhje dhe emërime e jep propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni në bazë të propozimeve të paraqitura paraprakisht të partive politike të përfshira në Këshill, me ç'rast mban llogari për zbatimin e parimit të përfshirjes së tyre proporcionale në komisionet, duke pasur parasysh numrin e përgjithshëm të komisioneve të Këshillit.

(3) Zgjedhja e kryetarit dhe anëtarëve të komisionit bëhet me shumicën nga anëtarët e pranishëm të Këshillit.

### Neni 57

Propozim për shkarkimin e kryetarit dhe të anëtarëve të komisionit mund të jep komisioni, komisioni për çështjet e verifikimit, zgjedhje dhe emërime, më së paku 3 (tre) anëtarë të Këshillit dhe kryetari i Këshillit.

Në bazë të propozimit për shkarkim vendos Këshilli, me vota publike, me shumicën e anëtarëve të pranishëm në Këshill.

### Neni 58

Zgjedhje për shkak të ndërrimit të ndonjë anëtari të komisionit bëhet me propozimin e Komisionit për çështjet e verifikimit, zgjedhje dhe emërime, me

при што не може да се наруши принципот на пропорционална застапеност на партиите во комисиите.

#### **Член 59**

Комисијата работи на седници. Дневниот ред на седницата на комисијата се утврдува на почетокот на седницата.

#### **Член 60**

Комисијата може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството членови на комисијата.

Комисијата одлучува со мнозинство гласови на присутните членови.

#### **Член 61**

Ако одлучи да му поднесе извештај или предлог на Советот, комисијата определува свој известител, кој по налог на комисијата, по сопствена иницијатива или по барање на Советот, на седницата на Советот ќе го образложи ставот или предлогот на комисијата.

#### **Член 62**

На седницата на комисијата задолжително присуствува претставник на предлагачот на материјалот што се разгледува.

Претставникот на предлагачот има право на седницата на комисијата да учествува во разгледувањето на предлогот што го поднел.

#### **Член 63**

Комисијата има право од предлагачот да бара известување, појаснување, како и други податоци што и се потребни за работа, а со кои предлагачот располага или е должен да ги собира и евидентира.

#### **Член 64**

На седниците на комисијата може да присуствуваат и да учествуваат претставници на органи, организации, заедници и здруженија, како и научни, стручни и јавни работници, заради изнесување на нивни мислења по прашањата што се разгледуваат на седницата на комисијата.

Поканата до лицата од ставот 1, ја доставува претседателот по претходна консултација со членовите на комисијата.

ç'rast nuk mundet të çënohet parimi i përfshirjes proporcionale të partive në komisionet.

#### **Neni 59**

Komisioni punon në seanca. Rendi i ditës së seancave të komisionit përcaktohet në fillim të seancës.

#### **Neni 60**

Komisioni mund të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica e anëtarëve të komisionit.

Komisioni vendos me shumicë votash nga anëtarët e pranishëm.

#### **Neni 61**

Nëse Komisioni vendos t'i paraqesë raport apo propozim Këshillit, përcakton raportuesin e vet, i cili me direktivat e Komisionit, me iniciativën e vet apo me kërkesën e Këshillit në seancën e Këshillit do ta argumentojë qëndrimin apo propozimin e komisionit.

#### **Neni 62**

Në seancën e komisionit në mënyrë të obligueshme merr pjesë edhe një përfaqësues i propozuesit të materialit që shqyrtohet.

Përfaqësuesi i propozuesit ka të drejtë që në seancën e komisionit të merr pjesë në shqyrtimin e propozimit që e ka dhënë.

#### **Neni 63**

Komisioni ka të drejtë nga propozuesi të kërkojë sqarim si dhe të dhëna të tjera që i nevojiten për punë, e të cilat i posedon propozuesi apo është i obliguar t'i grumbullojë apo evidentojë.

#### **Neni 64**

Në seancat e komisionit mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punën e tyre përfaqësues të organeve, organizatave, bashkësive dhe shoqatave, si dhe punonjës të tjerë shkencorë, profesional dhe publik, ashtu që t'i paraqesin mendimet e tyre lidhur me çështjet që shqyrtohen në seancën e komisionit.

Thirrje personave nga paragrafi 1 u dërgon kryetari në bazë të konsultimeve paraprake me anëtarët e komisionit.



### 3. Посебни тела на Општината

#### a) Комисија за односи меѓу заедниците

##### Член 65

(1) Во Општината се формира Комисија за односи меѓу заедниците (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата сочинуваат по 1 (еден) претставник на заедниците кои се застапени во Општината, со mandat од 4 (четири) години.

(3) Членовите на Комисијата не може да се избираат од редот на членовите на Советот.

##### Член 66

(1) Одлука за формирање на Комисијата донесува Советот, на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања.

(2) Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на овој член по претходно добиени предлози на политичките партии застапени во Советот.

##### Член 67

Комисијата од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата, со јавно гласање.

##### Член 68

(1) Комисијата работи на седници.

(2) Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на Комисијата.

(3) Комисијата може да работи ако на седница има присуство мнозинство од вкупниот број членови на Комисијата.

(4) Комисијата одлучува со мнозинство од вкупниот број членови на Комисијата.

(5) На седниците на Комисијата може да присуствуваат и учествуваат во работата, градоначалникот на Општината и претседателот на Советот, без право на одлучување.

#### б) Совет за заштита на потрошувачите

##### Член 69

(1) Во Општината се формира Совет за заштита на потрошувачите.

(2) Советот за заштита на потрошувачите е составен од 10 членови, претставници на поголемите групи на корисници на јавните услуги во Општината.

(3) Членовите на Советот за заштита на потрошувачите не може да се избираат од редот на членовите на Советот на Општината.

### 3. Trupa të posaçme të komunës

#### a) Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive

##### Neni 65

(1) Në komunë formohet Komisioni për marrëdhënie midis bashkësive (në tekstin e mëtutjeshëm: Komision).

(2) Komisionin e përbëjnë nga (1) një përfaqësues i bashkësive të përfshirë në komunë, me mandat prej 4 (katër) vjetë.

(3) Anëtarët e komisionit nuk mund të zgjedhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit.

##### Neni 66

(1) Vendim për formimin e Komisionit e merr Këshilli, me propozim të komisionit për çështjet e verifikimit, zgjedhjeve dhe emërimeve.

(2) Komisioni për çështjet e verifikimit, zgjedhjeve dhe emërimeve e formulon propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni në bazë të propozimeve të marra paraprakisht nga partitë politike të përfshira në Këshill.

##### Neni 67

Komisioni nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetarin me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit, me votim të fshehtë.

##### Neni 68

(1) Komisioni punon në seanca.

(2) Seancat i thërret dhe ato i udhëheq kryetari i komisionit.

(3) Komisioni mund të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të komisionit.

(4) Komisioni vendos me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të komisionit.

(5) Në seancat e Komisionit mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në debat: kryetari i komunës dhe kryetari i Këshillit, pa të drejtë vendosjeje.

#### b) Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve

##### Neni 69

(1) Në komunë formohet Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve.

(2) Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve është i përbërë nga 10 anëtarë, përfaqësues të grupeve më të mëdha të konsumatorëve të shërbimeve publike të komunave.

(3) Anëtarët e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve nuk mund të zgjedhen nga radhët e anëtarëve të Këshillit të komunës.

### **Член 70**

(1) Одлука за формирање на Советот за заштита на потрошувачите донесува Советот на Општината, на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања.

Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања го составува предлогот од став 1 на овој член по претходно добиени предлози на облиците на месна самоуправа во општините во Општината.

### **Член 71**

Советот за заштита на потрошувачите од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите, со јавно гласање.

### **Член 72**

Советот за заштита на потрошувачите работи на седници.

Седниците по правило се јавни.

Седниците ги свикува и со нив раководи претседателот на Советот за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите.

Советот за заштита на потрошувачите одлучува со мнозинството од вкупниот број членови на Советот за заштита на потрошувачите.

На седниците на Советот за заштита на потрошувачите можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот на Советот на Општината, без право на одлучување.

### **Член 73**

Советот за заштита на потрошувачите разгледува прашања и утврдува предлози кои што се однесуваат на квалитетот на услугите на јавните служби на Општината, а особено:

- ја следи состојбата на давањето на услуги од јавните служби;
- се грижи за решавање на проблемите што граѓаните ги имаат при користење на услугите од претпријатијата и установите што вршат јавни услуги;
- се грижи за унапредување на односот на вработените кај давателите на услуги кон корисниците на услугите;
- организира јавни трибини и други форми на

### **Нени 70**

(1) Vendim për formimin e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve merr Këshilli i komunës me propozimin e Komisionit për çështjet e verifikimit, zgjedhje dhe emërime.

(2) Komisioni për çështjet e verifikimit, zgjedhje dhe emërime e formulon propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni sipas propozimeve të marra paraprakisht nga format e vetëvendosjes vendore në Komunë.

### **Нени 71**

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve nga radhët e anëtarëve të vet zgjedh kryetarin, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve, me votim të fshehtë.

### **Нени 72**

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve punon në seanca.

Seancat sipas rregullës janë publike (të hapura).

Seancat i thërret dhe me to udhëheq kryetari i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve mundet të punojë nëse në seancë janë të pranishëm shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve vendosë me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve.

Në seancat e Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve mund të jenë të pranishëm dhe në punën e tyre mund të marrin pjesë, Kryetari i komunës dhe kryetari i Këshillit të komunës, pa të drejtë vendosjeje.

### **Нени 73**

Këshilli për mbrojtjen e konsumatorëve shqyrton çështje dhe përcakton propozime që kanë të bëjnë me cilësinë e shërbimeve që ofrojnë shërbime publike të komunës, kurse posaçërisht:

- përcjell gjendjen e dhënies së shërbimeve nga ana e shërbimeve publike;
- kujdeset për zgjidhjen e problemeve që i kanë qytetarët gjatë shfrytëzimit të shërbimeve nga ndërmarrjet dhe institutet që kryejnë shërbime publike;
- kujdeset për përparimin e sjelljes së të të punësuarve të dhënësit e shërbimeve ndaj shfrytëzuesve të shërbimeve;
- organizon tribuna publike dhe forma tjera të

учество на граѓаните на кои ќе се расправа за унапредување на заштитата на потрошувачите.

### **с) Партиципативно тело од областа на урбанизмот**

#### **Член 74**

(1) Во Општината се формира партиципативно тело од областа на урбанизмот (совет, одбор), заради пренесување на ставовите и мислењата на граѓаните и правните лица во процесот на урбанистичкото планирање, како и заради следење на состојбите и давање иницијативи насоки и сугестии во процесот на планирање и изготвување плански решенија за Општината.

(2) Партиципативно тело од областа на урбанизмот се состои од 5 - 11 членови.

#### **Член 75**

(1) Одлука за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот донесува Советот, на предлог на Комисијата за прашања на верификација, избори и именувања.

(2) Членовите на Партиципативно тело од областа на урбанизмот се избираат:

- од редот на членовите на Советот;
- по предлог на лицата на месна самоуправа;
- по предлог на здруженијата на граѓани;
- здруженија на стручни лица од областа на урбанизмот, од општинската администрација.

#### **Член 76**

Партиципативно тело од областа на урбанизмот од редот на своите членови избира претседател, со мнозинство гласови од вкупниот број членови на партиципативното тело, со јавно гласање.

#### **Член 77**

Партиципативно тело од областа на урбанизмот работи на седници.

Седниците по правило се јавни.

Седниците ги свикнува и со нив раководи претседателот на Партиципативно тело од областа на урбанизмот.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот може да работи ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број членови.

Партиципативно тело од областа на урбанизмот одлучува со мнозинството од вкупниот број членови.

На седниците можат да присуствуваат и учествуваат во работата градоначалникот и претседателот на Советот, без право на одлучување.

пјесëmarrjes së qytetarëve në të cilat do të debatohet për përparimin dhe mbrojtjen e shpenzuesve.

### **с) Trupi participues nga sfera e urbanizmit**

#### **Neni 74**

(1) Në komunë formohet trup participues nga sfera e urbanizmit (këshill) për të përcjellur qëndrimet dhe mendimet e qytetarëve dhe subjekteve juridikë në procesin e planifikimit urbanistik, si dhe për të përcjellë gjendjet dhe dhënien e iniciativave, orientimeve dhe sugjerimeve në procesin e planifikimit dhe përgatitjes së vendimeve planore për komunën.

(2) Trupi participues nga sfera e urbanizmit përbëhet nga pesë anëtarë.

#### **Neni 75**

(1) Vendim për formimin e trupit participues nga sfera e urbanizmit merr Këshilli, me propozim të komisionit për çështje të verifikimit, zgjedhjeve dhe emërimeve.

(2) Anëtarët e trupit participues nga sfera e urbanizmit zgjedhen:

- nga radhët e anëtarëve të Këshillit;
- me propozimin e formave të vetëvendosjes vendore;
- me propozimin e shoqatave të qytetarëve;
- shoqatave të personave profesionalë nga sfera e urbanizmit, dhe nga administrata komunale.

#### **Neni 76**

Trupi participues nga sfera e urbanizmit nga radhët e anëtarëve të vet, zgjedh kryetarin, me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të trupit participues, me votim publik.

#### **Neni 77**

Trupi participues nga sfera e urbanizmit punon në seanca.

Seancat janë publike.

Seancat i thërret dhe i udhëheq kryetari i Trupit participues nga sfera e urbanizmit.

Trupi participues nga sfera e urbanizmit mund të punojë nëse në seancë merr pjesë shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Trupi participues nga sfera e urbanizmit vendos me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Në seanca mund të jenë të pranishëm dhe të marrin pjesë në punën e tyre, kryetari i komunës dhe kryetari i Këshillit, pa të drejtë vendosjeje.

## VI. BR[ EWE NA RABOTI SPORED NA^ELOTO NA SUPSI DI JARNOST

### Член 78

Општината, во рамките на законот, во согласност со начелото на супсидијарност, има право на своето подрачје да спроведува иницијативи во врска со сите прашања од значење за Општината, што не се исклучени од нејзина надлежност или не се во надлежност на органите на државната власт.

Определувањето на работите од став 1 на овој член, дефинирањето на нивната содржина, начинот и постапката на нивното вршење се уредуваат со посебни одлуки на Советот, по предлог на градоначалникот.

### Член 79

Општината може да доделува награди.

(1) Наградите се доделуваат како знак на признание за постигнати остварувања што претставуваат посебен придонес за развој на Општината и за нејзиниот севкупен напредок и афирмација во областа на економскиот развој, науката, уметноста, културата, образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други области.

(2) Наградата може да се доделува на физички и правни лица од Општината, Републиката и од други држави, како и на меѓународни организации и асоцијации или нивни претставници.

### Член 80

(1) Советот формира одбор за доделување на награди .

(2) Работата на одборот поблиску се уредува со одлука на Советот на Општината.

(3) Средства за наградата и за работа на одборот се обезбедуваат од Буџетот на Општината и од други извори на приходи.

### Член 81

Општината може да востановува други награди и признанија.

## VI. KRYERJA E PUNËVE SIPAS PARIMIT TË SUBSIDIARITETIT

### Neni 78

Komuna në suazat e ligjit, në pajtueshmëri me parimin e subsidiaritetit, ka të drejtë që në rajonin e vet të zbatojë iniciativa lidhur me të gjitha çështjet me rëndësi për Komunën, që nuk janë të përjashtuara nga kompetencat e saj ose që nuk janë në kompetencat e organeve të pushtetit shtetëror.

Përcaktimi i punëve nga paragrafi 1 i këtij neni, definimi i përmbajtjes së tyre, mënyra dhe procedura e kryerjes së tyre, rregullohen me vendime të posaçme të Këshillit, me propozimin e kryetarit të komunës.

### Neni 79

Komuna mund të ndajë shpërblime.

(1) Shpërblimet ndahen në shenjë mirënjohjeje për rezultatet e arritura që paraqesin kontribut të posaçëm për zhvillimin e Komunës dhe të përparimit të saj të gjithmbarshëm si dhe për afirmimin në sferën e zhvillimit ekonomik, shkencor, artistik, kulturor, arsimor, atë të mbrojtjes shëndetësore, të mbrojtjes sociale, sportit, mbrojtjes dhe përparimit të ambientit jetësor dhe të natyrës si dhe në sfera të tjera.

(2) Shpërblimi mund t'u ndahet subjekteve fizike dhe juridike nga Komuna, Republika dhe shtete të tjera, si dhe organizatave ndërkombëtare dhe asociacioneve apo përfaqësuesve të tyre.

### Neni 80

(1) Këshilli formon këshill për ndarjen e shpërblimit.

(2) Puna e këshillit rregullohet për së afërmi me vendimin e Këshillit të komunës.

(3) Mjetet për shpërblim dhe për punën e këshillit sigurohen nga buxheti i komunës dhe nga burime tjera hyrëse.

### Neni 81

Komuna mund të konstatojë edhe shpërblime dhe mirënjohje të tjera.

## VII. INFORMIRAWE NA GRAґANI TE I SLOBODEN PRI STAP DO I NFORMACI I OD JAVEN KARAKTER

### a) Информирање на граѓаните

#### Член 82

Органите на Општината, комисиите на Советот на Општината и јавните претпријатија и установи основани од Општината ги информираат граѓаните за одлуките и своите активности кои се од непосредно значење за животот и работата на граѓаните во Општината и за други информации од јавен интерес.

#### Граѓаните се информираат за:

- прописите кои ги донесува Советот на Општината;
- начинот и условите за остварување на нивните права;
- обврските на граѓаните кои произлегуваат од надлежност на Општината;
- плановите, проектите и програмите кои се во подготовка а се од значење за развојот на Општината;
- услугите кои ги добиваат од јавните служби и градската администрација и начинот на нивно добивање;
- приходите кои се остваруваат во Општината и начинот на нивна распределба и трошење;
- јавните набавки;
- именувањето на директори и претставници во управните одбори на јавните претпријатија и установи;
- други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на Општината и јавните претпријатија и установи во согласност со закон.

#### Член 83

Информирањето на граѓаните се врши редовно, без надоместок, преку:

- издавање службен гласник на Општината;
- издавање и дистрибуција до граѓаните на месечни информативни билтени;
- објавување на публикации;
- информативни канцеларии водени од општинската администрација и јавните служби основани од Општината;
- огласни табли (во простории на Општината, јавните претпријатија и установи, месната самоуправа);

## VII. INFORMIMI I QYTETARґVE DHE QASJA E LIRґ Nґ INFORMATAT ME KARAKTER PUBLIK

### a) Informimi i qytetarґve

#### Neni 82

Organet e Komunґs, komisionet e Kґshillit tґ komunґs dhe ndґrmarrjet dhe institutet publike tґ themeluara nga Komuna i informojnґ qytetarґt me vendimet dhe aktivitetet e veta qґ janґ me rґndґsi tґ drejtpґrdrejtґ pґr jetґn dhe punґn e qytetarґve nґ Komunґ dhe me informata tjera me interes publik.

#### Qytetarґt informohen pґr:

- rregullat qґ i nxjerr Kґshilli i komunґs;
- mґnyrґn dhe kushtet pґr realizimin e tґ drejtave tґ tyre;
- obligimet e qytetarґve qґ dalin nga kompetencat e Komunґs;
- planet, projektet dhe programet qґ janґ nґ pґrgatitje e sipґr kurse janґ me rґndґsi pґr zhvillimin e Komunґs;
- shґrbimet qґ i marrin nga shґrbimet publike dhe administrata e qytetit dhe me mґnyrґn e marrjes sґ tyre;
- tґ ardhurat qґ realizohen nґ Komunґ dhe mґnyrґn e shpґrndarjes dhe shpenzimit tґ tyre;
- furnizimet publike;
- emґrimin e drejtorґve dhe pґrfaqґsuesve nґ kґshillat drejtuese tґ ndґrmarrjeve dhe instituteve publike;
- si dhe informata tґ tjera qґ dalin nga kompetencat e organeve tґ Komunґs dhe tґ ndґrmarrjeve e instituteve publike nґ pajtueshmґri me ligjin.

#### Neni 83

Informimi i qytetarґve bґhet nґ mґnyrґ tґ rregullt, pa kompenzim pґrmes:

- botimit tґ fletores zyrtare tґ komunґs;
- botimit dhe distribuimit deri te qytetarґt tґ buletineve mujore informative;
- botimit tґ publikimeve;
- tґ zyrave informative tґ udhґhequra nga administrata komunale dhe shґrbimet publike tґ themeluara nga Komuna;
- tґ tabelave tґ shpalljes (nґ hapґsirat e komunґs tґ ndґrmarrjeve dhe instituteve publike dhe tґ vetvendosjes vendore);
- veb sajteve (web sites);

- веб сајт;
- јавни трибини;
- средствата за јавно информирање и
- на друг соодветен начин кој е најповолен за информирање на јавноста.

#### **Член 84**

(1) Информирањето на граѓаните се врши на службените јазици кои се користат во Општината.

(2) Советот на Општината со посебна одлука може да утврди за одредени информации да се информира и на јазикот кој не е службен јазик во Општината, а го зборуваат дел од жителите на Општината.

#### **b) Слободен пристап до информациите од јавен карактер**

#### **Член 85**

(1) Во Општината се обезбедува правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат органите на Општината (Советот и градоначалникот), јавните претпријатија и установи основани од Општината и правни и физички лица кои вршат јавни овластувања доверени од Општината (во натамошниот текст: иматели на информации).

(2) По исклучок, во случаи утврдени со закон, правото на слободен пристап до некои информации со кои располагаат имателите на информации од став 1 на овој член, може да биде ограничен или да се обезбеди делумен пристап.

#### **Член 86**

(1) За информации со кои располагаат и до кои се обезбедува слободен пристап, имателите на информации востановуваат и водат листа на информации која се објавува на начин кој е достапен за барателите на информации.

(2) За листата на информации и условите и начинот на слободен пристап до информациите, граѓаните се известуваат преку огласна табла или на друг погоден начин.

(3) Имателите на информации се должни редовно на секои три месеци да ја ажурираат листата на информации од јавен карактер со кои располагаат.

(4) Листата на информации од јавен карактер за органите на Општината ја предлага градоначалникот, а ја утврдува Советот.

- tribunave publike;
- mjeteve të informimit dhe
- mënyrave tjera adekuate më të volitshme për informimin e opinionit.

#### **Neni 84**

(1) Informimi i qytetarëve bëhet në gjuhët zyrtare që përdoren në Komunë.

(2) Këshilli i Komunës me vendim të posaçëm mund të caktojë që për disa informata, informimi të bëhet edhe në gjuhën që nuk është gjuhë zyrtare në Komunë e që atë e flasin një pjesë e banorëve të Komunës.

#### **b) Qasja e lirë në informatat me karakter publik**

#### **Neni 85**

(1) Në Komunë sigurohet e drejta e qasjes së lirë në informatat me karakter publik me të cilat posedojnë organet e Komunës (Këshilli dhe kryetari i Komunës), ndërmarrjet dhe institutet publike të themeluara nga Komuna si dhe subjekte juridike dhe fizike që kanë kompetenca publike të besuara nga komuna (në tekstin e mëtutjeshëm poseduesit e informatave).

(2) Me përjashtim në raste të përcaktuara me ligj, e drejta e qasjes së lirë në disa informata të cilat i posedojnë poseduesit e informatave nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të jetë e kufizuar ose të sigurojë qasje të pjesërishme.

#### **Neni 86**

(1) Për informatat të cilat i posedon dhe ndaj të cilave sigurohet qasje e lirë, poseduesit e informatave formojnë dhe udhëheqin listën e informatave e cila shpallet në mënyrë të kapshme për kërkuesit e informatave.

(2) Për listën e informatave dhe për kushtet dhe mënyrën e qasjes së lirë në informatat, qytetarët informohen përmes tabelës së shpalljes ose në mënyrë tjetër të volitshme.

(3) Poseduesit e informatave janë të obliguar rregullisht çdo tre muaj ta azhurojnë listën e informatave me karakter publik të cilat i posedojnë.

(4) Listën e informatave me karakter publik për organet e Komunës, e propozon Kryetari i Komunës kurse e përcakton Këshilli.

(5) Листата на информации од јавен карактер за јавните претпријатија и установи основани од Општината ја утврдува управниот одбор на предлог на директорот.

#### **Член 87**

(1) Постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации се остварува во согласност со закон.

(2) Градоначалникот на Општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат Советот на Општината и администрацијата.

(3) Директорот на јавното претпријатие и јавната установа основана од Општината создава услови и презема мерки пропишани со закон, за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат согласно статутот на претпријатието и установата.

#### **Член 88**

(1) Слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат имателите на информации имаат сите правни и физички лица (во натамошниот текст: барател на информацијата).

(2) Слободниот пристап до информации се остварува во законски утврдениот рок:

- со увид во документите со кои располага имателот на информацијата;
- со добивање препис, фотокопија или електронски запис од документите со кои располага имателот на информацијата.

(3) Имателот на информацијата за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите определува службено лице.

#### **Член 89**

(1) Барателот на информацијата за извршениот увид или добиениот препис, фотокопија од електронски запис на информацијата, плаќа соодветен надоместок во висина на материјалните трошоци, утврдени на начин уреден со закон.

(2) Барателот на информацијата при поднесувањето на барањето се известува за плаќањето и висината на соодветниот надоместок.

(5) Listën e informatave me karakter publik për ndërmarrjet dhe institutet publike të themeluara nga Komuna e përcakton Këshilli drejtues me propozimin e drejtorit.

#### **Neni 87**

(1) Procedura për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat realizohet në pajtueshmëri me ligjin.

(2) Kryetari i Komunës krijon kushte dhe ndërmerr masat e parapara me ligj, për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik të cilat i posedojnë Këshilli dhe administrata e Komunës.

(3) Drejtori i ndërmarrjes dhe institutit publik të themeluar nga Komuna, krijon kushte dhe ndërmerr masa që i parasheh ligji, për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik të cilat i posedon në pajtueshmëri me statutin e ndërmarrjes dhe institutit.

#### **Neni 88**

(1) Qasje të lirë në informatat me karakter publik me të cilat disponon poseduesi i informatave, kanë të gjithë subjektet juridike dhe fizike (në tekstin e mëtutjeshëm: kërkuesi i informatave).

(2) Qasja e lirë në informatat realizohet në afatin e caktuar ligjor:

- me shikimin e dokumenteve të cilat i posedon poseduesi i informatave;
- me marrjen e duplikatit, fotokopjes apo shënimit elektronik nga dokumentet të cilat i posedon poseduesi i informatave.

(3) Poseduesi i informatave për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës së qasjes së lirë në informatat, cakton një person zyrtar.

#### **Neni 89**

(1) Kërkuesi i informatave për shikimin e kryer apo duplikatin e marrë, fotokopjen nga shënimi elektronik i informatës, paguan një kompenzim adekuat në lartësi të shpenzimeve materiale, të përcaktuara në mënyrën e rregulluar me ligj.

(2) Kërkuesi i informatës gjatë paraqitjes së kërkesës, informohet për pagimin e lartësisë së kompenzimit gjegjës.

(3) Барателот на информација има право на жалба до надлежниот орган за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер доколку имателот на информацијата не ја достави бараната информација.

#### **Член 90**

(1) Советот на Општината усвојува годишен извештај за остварувањето на правото на слободен пристап до информациите во минатата година во Општината.

(2) Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информации го подготвува градоначалникот на Општината и го доставува до Советот, најдоцна до 31 јануари во тековната година.

(3) Извештајот од став 1 на овој член ги содржи и податоците за остварениот слободен пристап до информациите со кои располагаат и јавните служби кои ги формира Општината.

(4) Извештајот од ставот 1, по усвојувањето се доставува до надлежниот орган за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

### **VIII. ISKLU^UVAWE NA JAVNOSTA OD SEDNI CI TE NA SOVETOT**

#### **Член 91**

(1) Советот може да работи без присуство на јавноста само во случаи определени со закон и овој статут, како и кога тоа ќе го предложат градоначалникот, претседателот на Советот или најмалку 3 (три) членови на Советот.

(2) Исклучување на јавноста може да се бара, кога прашањето за кое се расправа има допирни точки со јавниот морал; кога може да ги загрози интересите на определена личност или има допирни точки со одбраната и сигурноста на граѓаните.

(3) По предлогот од став 1 на овој член, Советот одлучува без претрес, со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

(3) Kërkuesi i informatës ka të drejtë ankese në organin kompetent për mbrojtjen e të drejtës së qasjes së lirë në informatat e karakterit publik nëse poseduesi i informatës nuk ia jep informatën e kërkuar.

#### **Neni 90**

(1) Këshilli i Komunës miraton raportin vjetor për realizimin e të drejtës së qasjes së lirë në informatat për vitin e kaluar në Komunë.

(2) Raportin vjetor për realizimin e qasjes së lirë në informatat e përgatit Kryetari i Komunës, i cili ia dërgon Këshillit, më së voni deri më 31 janar në vitin rjedhës.

(3) Raporti nga paragrafi 1 i këtij neni i përmban të dhënat për qasjen e lirë të realizuar në informatat me të cilat posedojnë edhe shërbimet publike të cilat i formon Komuna.

(4) Raporti nga paragrafi 1 pas miratimit i dërgohet organit kompetent për mbrojtjen e të drejtës së qasjes së lirë në informatat me karakter publik.

### **VIII. PËRJASHTIMI I OPINIONIT NGA SEANCAT E KËSHILLIT**

#### **Neni 91**

(1) Këshilli mund të punojë pa praninë e opinionit vetëm në raste të caktuara me ligj dhe me këtë statut si dhe kur atë do ta propozojnë Kryetari i Komunës, kryetari i Këshillit ose më së paku 3 (tre) anëtarë të Këshillit.

(2) Përfjashtimi i opinionit mund të kërkohet, kur çështja për të cilën diskutohet, ka pika prekëse me moralin publik; kur mund t'i rrezikojë interesat e një personi të caktuar apo të ketë pika prekëse me mbrojtjen dhe sigurinë e qytetarëve.

(3) Sipas propozimit nga paragrafi 1 i këtij neni, Këshilli vendos pa debat, me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit.



## IX. ПРЕТСТАВКИ I ПРЕДЛОЗИ

### Член 92

Физичките и правните лица имаат право да поднесуваат претставки и предлози што се однесуваат на работата на органите на Општината и администрацијата.

### Член 93

(1) Претставките и предлозите се поднесуваат во писмена форма или усно на записник пред овластено лице во администрацијата.

(2) За претставките и предлозите не се плаќа такса.

### Член 94

Подносителот не смее да трпи штетни последици поради поднесувањето претставка или предлог, ниту поради тоа може да биде повикан на одговорност.

### Член 95

(1) Градоначалникот, во зависност од содржината на претставката, односно предлогот овластува еден или повеќе службеници да постапат по претставката, односно предлогот.

(2) Постапувањето по претставката, односно предлогот опфаќа прибирање на податоци, известувања и мислења за околностите што се од значење за правилно оценување на основаноста на претставката или за оправданоста на предлогот, како и преземање на потребни мерки за отстранување на евентуална повреда на правото на подносителот или повреда на јавен интерес.

### Член 96

Градоначалникот е должен во што е можно покус рок, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на претставката, односно предлогот, на подносителот да му достави одговор.

## IX. PARASHTRISA DHE PROPOZIME

### Neni 92

Subjektet fizike dhe juridike kanë të drejtë të paraqesin parashtrisa dhe propozime që kanë të bëjnë me punën e organeve dhe administratën e komunës.

### Neni 93

(1) Parashtriset dhe propozimet paraqiten në formë të shkruar apo gojorisht në procesverbal para personit të autorizuar administrativ.

(2) Për parashtriset dhe propozimet nuk paguhet tatim.

### Neni 94

Paraqitësi nuk guxon të përjetojë pasoja të dëmshme për shkak të paraqitjes së parashtrises apo propozimit e as që mund të thërritet në përgjegjësi për atë gjë.

### Neni 95

(1) Kryetari i komunës, varësisht nga përmbajtja e parashtrises gjegjësisht e propozimeve, autorizon një apo disa nëpunës të veprojnë lidhur me parashtrisen gjegjësisht propozimin.

(2) Veprimi lidhur me parashtrisen gjegjësisht propozimin, përfshin grumbullimin e të dhënave, informatave dhe mendimeve për rrethanat që janë me rëndësi për vlerësimin e drejtë të bazës së parashtrises ose për arsyeshmërinë e propozimit, si dhe ndërmarrjen e masave të nevojshme për evitimin e cënimit eventual të së drejtës së paraqitësit apo të cënimit të interesit publik.

### Neni 96

Kryetari i komunës është i obliguar që në afat sa më të shkurtë që mundet, kurse më së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e marrjes së parashtrises gjegjësisht propozimit, paraqitësit t'i jep përgjigje.

## X. JAVNI TRIBUNI, ANKETI I PREDLOZI OD GRAĐANI TE

### Член 97

(1) Органите на Општината, заради утврдување политика во определена област, преземање мерки за разрешување на прашања и проблеми од значење за граѓаните од подрачјето на Општината, како и при предлагање на одредени акти од своја надлежност може да организираат јавна трибина, да спроведат анкета или да прибираат предлози од граѓаните.

(2) Видот, постапката, начинот и времето на организирање на формите на непосредно учество на граѓаните од став 1 на овој член се уредува со акт на органот што ја организира.

(3) За организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се објавувава соопштение во средствата за јавно информирање, во кое се назначува видот, целта, предметот и други податоци важни за организирање на соодветната форма на непосредно учество на граѓаните и се повикуваат заинтересираните за учество во истите.

(4) Организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните, може да се врши во соработка со други општини и со облиците на месна самоуправа.

(5) За јавната трибина, анкетата или предлозите на граѓаните се изготвува извештај.

### Член 98

При организирање јавна трибина, спроведување анкета и прибирање предлози од граѓаните ќе се обезбеди:

- текст на документот или нацрт на одлука и друг општ акт објавен на погоден начин за да им биде достапен на граѓаните и на други заинтересирани субјекти;
- собирање и разгледување на мислењата и предлозите што биле изнесени и
- изготвување на извештај.

### Член 99

Начинот и постапката на организирањето јавна трибина, спроведувањето анкета и прибирањето предлози од граѓаните се уредува со Деловникот.

## X. TRIBUNA PUBLIKE, ANKETA DHE PROPOZIME TË QYTETARËVE

### Neni 97

(1) Organet e komunës për shkak të përcaktimit të politikës në një sferë të caktuar, marrjes së masave për zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve me rëndësi për qytetarët nga rajoni i Komunës, si dhe gjatë propozimit të akteve të caktuara nga kompetencat e veta mund të organizojnë tribunë publike, të bëjnë anketa apo të grumbullojnë propozime nga qytetarët.

(2) Lloji, procedura, mënyra dhe koha e organizimit të formave të pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë të qytetarëve nga paragrafi 1 i këtij neni, rregullohet me akt të organit që e organizon.

(3) Për organizimin e tribunave publike, zbatimin e anketave dhe marrjen e propozimeve të qytetarëve, shpallet kumtesë në mjetet e informimit publik, në të cilën shënohet lloji, qëllimi, lënda dhe të dhënat tjera të rëndësishme për organizimin e formës adekuate të pjesëmarrjes së drejtpërdrejt të qytetarëve dhe thërriten të interesuarit të marrin pjesë në to.

(4) Organizimi i tribunave publike, realizimi i anketave dhe marrja e propozimeve nga qytetarët, mund të bëhet në bashkëpunim me komunat tjera dhe me format e vetëvendosjes vendore.

(5) Për tribunat publike, anketat apo propozimet e qytetarëve përgatitet raport.

### Neni 98

Gjatë organizimit të tribunave, zbatimit të anketave apo grumbullimit të propozimeve nga qytetarët sigurohet:

- teksti i dokumentit apo projekti i vendimit dhe akti tjetër i përgjithshëm i shpallur në mënyrë adekuate që të kenë qasje qytetarët dhe subjektet tjerë të interesuar;
- marrjen dhe shqyrtimin e mendimeve dhe propozimeve të dhëna dhe
- përgatitjen e raportit.

### Neni 99

Mënyra dhe procedura e organizimit të tribunës publike, zbatimit të anketës dhe grumbullimit të propozimeve të qytetarëve, rregullohen me Rregulloren.

**XI. IZVR[ UVAWE NA OBVRSKI TE OD  
OBLASTA NA ODBRANATA VO VOENATA  
SOSTOJBA**

**Член 100**

**Во воена состојба, органите на Општината:**

- (1) продолжуваат да ги извршуваат работите утврдени со закон и
- (2) преземаат мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра на своето подрачје од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив.

**Општината се подготвува за извршување на обврските од став 1 на овој член преку:**

- (1) планирање и организирање на мерките за заштита и спасување за свои потреби;
- (2) формирање единици и штабови за цивилна заштита, во согласност со закон и прописи засновани на закон;
- (3) обучување за одбрана, односно вклучување во активности за стекнување на неопходни воено-стручни и други знаења за учество во одбраната;
- (4) преземање мерки, активности и постапки за заштита и чување на тајноста на податоците, информациите и документите од областа на одбраната, во согласност со закон и прописи засновани на закон;
- (5) координација и соработка со другите општини.

**XI. НА^I N NA OBJAVUVAWE NA  
PROPI SI TE NA SOVETOT**

**Член 101**

- (1) Прописите на Советот се објавуваат во "Службеното гласило на Општината", пред да влезат во сила.
- (2) Службено гласило на Општината е "Службен гласник на Општината Tearce».
- (3) Во службеното гласило на Општината може да се објавуваат и прописи на други општини.

**Член 102**

Прописите на Советот влегуваат во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општината", а по исклучок што го утврдува Советот, најрано со денот на објавувањето.

**XI. KRYERJA E OBLIGIMEVE NGA SFERA E  
MBROJTJES NË GJENDJE LUFTE**

**Neni 100**

**Në gjendje lufte, organet e Komunës:**

- (1) vazhdojnë t'i kryejnë punët e përcaktuara me ligj, dhe
- (2) ndërmarrin masa për mbrojtjen dhe shpëtimin e qytetarëve dhe të begative materiale në rajonin e vet nga shkatërrimet luftarake, fatkeqësitë elementare natyrore dhe fatkeqësitë tjera si dhe nga pasojat e shkaktuara prej tyre.

**Komuna përgatitet për kryerjen e obligimeve nga paragrafi 1 i këtij neni përmes:**

- (1) planifikimit dhe eorganizimit të masave për mbrojtjen dhe shpëtimin për nevojat e veta;
- (2) formimit të njësive të shtabeve të mbrojtjes civile, në pajtueshmëri me ligjin dhe rregullat të themeluara me ligj;
- (3) stërvitjes për mbrojtje, gjegjësisht kyçjes në aktivitetet për fitimin e njohurive të domosdoshme luftarako-profesionale dhe të njohurive tjera për pjesëmarrje në mbrojtje;
- (4) ndërmarrjes së masave, aktiviteteve dhe veprimeve tjera për mbrojtjen dhe ruajtjen e fshehtësisë të të dhënave, informatave dhe dokumenteve nga sfera e mbrojtjes, në pajtueshmëri me ligjin dhe rregullat e themeluara me ligj;
- (5) koordinimit dhe bashkëpunimit me komunat tjera.

**XII. MËNYRA E SHPALLJES SË RREGULLAVE  
TË KËSHILLIT**

**Neni 101**

- (1) Rregullat e Këshillit shpallen në "Fletoren zyrtare të Komunës" para se të hynë në fuqi.
- (2) Buletini zyrtarë i komunës është "Fletorja zyrtare e komunës Tearcës".
- (3) Në mjetin informativ zyrtar të komunës mund të shpallen edhe rregulla të komunave tjera.

**Neni 102**

Rregullat e komunës hynë në fuqi ditën e tetë nga e dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të Komunës" kurse me përjashtim të cilin e përcakton Këshilli, më parë se ditën e shpalljes.

**Прописите на Советот можат да влезат во сила и во покус рок од осум дена ако:**

- (1) причините поради кои се предлага донесувањето на прописот и целите што се сака да се постигнат со неговото донесување се од итен и неодложен карактер;
- (2) не создаваат материјални обврски за граѓаните и правните лица;
- (3) прашањата што се регулираат се од сферата на одбраната, заштитата и спасувањето и сл.;
- (4) тоа го налагаат начелата на целисходност, рационалност, ефикасност, економичност, оперативност и сл.

**XIII. MESNA SAMOUPRAVA**

**Член 103**

Граѓаните во општината одлучуваат за работите од непосредно и секојдневно значење од својот живот и работа и преку облици на месна самоуправа кои можат да ги основаат согласно со овој Статут.

**Член 104**

Во општината како облици на месна самоуправа можат да се основаат месни заедници.

**Член 105**

Подрачјето за кое се основаат месните заедници се границите на катастарските општини на населените места.

**Член 106**

- (1) Иницијатива за основање Месна заедница можат да покренат најмалку 10 % од граѓаните, жители на подрачјето за кои има интерес за основање на месна заедница.
- (2) Иницијативата мора да се поднесува доколку се и сполнуваат условите од овој Статут.

**Член 107**

Иницијативата за основање содржи: подносител, опис на подрачјето за кое се бара основање на месна заедница, образложение на потребите за основање и потпис на заинтересираните граѓани.

**Член 108**

- (1) Одлуката за основање на месна заедница се донесува на Собир на граѓани од соодветното подрачје по пат на јавно гласање со мнозинство гласови од присутните граѓани.

**Регулатите на Кешилитот можат да влезат во сила и во покус рок од осум дена ако:**

- (1) shkakët për të cilat propozohet nxjerrja e rregullave dhe qëllimet që dëshirohet të arrihen me nxjerrjen e tyre janë të karakterit urgjent dhe të pashtyeshëm;
- (2) nuk krijojnë obligime materiale për qytetarët dhe subjekteve juridike;
- (3) çështjet që rregullohen janë nga sfera e mbrojtjes dhe shpëtimit e të ngjashme;
- (4) atë i imponojnë parimet e racionalitetit, efikasitetit, ekonomizimit, operativitetit e të ngjashme.

**XIII. VETËVENDOSJA VENDORE**

**Neni 103**

Qytetarët e komunës vendosin për punët me rëndësi të drejtpërdrejtë dhe të përditshme të jetës dhe punës së tyre edhe përmes formave të vetëvendosjes vendore të cilat mund t'i themelojnë në pajtueshmëri me këtë Statut.

**Neni 104**

Në komunë si forma të vetëvendosjes vendore mund të themelohen bashkësi lokale.

**Neni 105**

Rajoni për të cilin themelohen bashkësitë lokale janë kufijtë e komunave të katastrit të vendeve të banuara.

**Neni 106**

- (1) Iniciativë për themelimin e bashkësisë lokale mund të ngrejnë më së paku 10 % të qytetarëve, banorë të rajonit në të cilin ka interes për themelimin e bashkësisë lokale.
- (2) Iniciativa mund të paraqitet nëse plotësohen kushtet e parapara në këtë Statut.

**Neni 107**

Iniciativa për themelimin përmban: araqitësin, përshkrimin e rajonit për të cilin kërkohet themelimi i bashkësisë lokale, sqarimi i nevojave për themelimin dhe nënshkrimin e qytetarëve të interesuar.

**Neni 108**

- (1) Vendimi për themelimin e bashkësisë lokale merret në tubimin e qytetarëve në rajonin përkatës përmes votimit publik me shumicën e votave nga qytetarët e pranishëm.

(2) Собирот на граѓани од претходниот став на овој член го свикува градоначалникот на општината, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката.

#### **Член 109**

Граѓаните преку месна заедница, во согласност со овој Статут и одлуките за основање се грижат за:

- (1) решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното подрачје;
- (2) одржување на објектите од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- (3) заштита на животната средина и природата;
- (4) уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- (5) покренување иницијатива за уредување на просторот;
- (6) организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- (7) други работи од непосредно секој дневно значење за животот и работата на граѓаните.

#### **Член 110**

Советот на месната заедница дава иницијативи и предлози до надлежните органи на општината за прашања од областа на образованието, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

#### **Член 111**

Работите од членот 109 на овој Статут се финансираат од:

- (1) средствата што општината ќе им ги одстапи на месна заедница согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
- (2) средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
- (3) средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;
- (4) средства од надомест на услуги и
- (5) подароци и други средства.

Прибирањето и трошењето на средствата за од ставот 1 се врши преку буџетот на Општината.

#### **Член 112**

(1) Орган на облиците на месна самоуправа е Советот.

(1) Советот на месна заедница го избираат граѓаните на собир на граѓани со јавно гласање, доколку Собирот не одлучи гласањето да биде тајно.

(2) Tubimin e qytetarëve nga paragrafi i mëparshëm i këtij neni, e thërret kryetari i Komunës, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së vendimit.

#### **Neni 109**

Qytetarët përmes bashkësisë lokale, në pajtueshmëri me këtë Statut dhe vendimet për themelim kujdesen për:

- (1) zgjidhjen e çështjeve nga infrastruktura komunale për rajonin gjegjës;
- (2) mirëmbajtjen e objekteve me interes publik (ujësjellës, rrugë, pallate të kulturës, objekte sportive etj.);
- (3) mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës;
- (4) rregullimin dhe mirëmbajtjen e varrezave në vendbanimet fshatare;
- (5) ngritjen e iniciativës për rregullimin e hapësirës;
- (6) organizimin e manifestimeve kulturore, sportive, argëtuese e të tjera dhe
- (7) punë të tjera me rëndësi të drejtpërdrejtë përditshme për jetën dhe punën e qytetarëve.

#### **Neni 110**

Këshilli i bashkësisë lokale jep iniciativa dhe propozime në organet kompetente të komunës për çështje nga sfera e arsimit, shendetësisë, mbrojtjes sociale dhe çështje të tjera me interes për qytetarët.

#### **Neni 111**

Punët nga neni 109 këtij Statuti financohen nga:

- (1) mjetet që komuna do t'ua ndajë bashkësive lokale në pajtueshmëri me planet dhe programet për zhvillimin e tyre;
- (2) mjetet që qytetarët i bashkojnë drejtpërdrejt;
- (3) mjetet që do ti ndajnë subjektet e interesuara juridike dhe fizike;
- (4) mjetet nga kompenzimi i shërbimeve dhe
- (5) dhuratat dhe mjetet tjera.

Mbledhja dhe shpenzimi i mjeteve nga paragrafi 1 kryhet përmes buxhetit të Komunës.

#### **Neni 112**

(1) Organ i formave të vetëvendosjes vendore është Këshilli.

(2) Këshillin e bashkësisë lokale e zgjedhin qytetarët në tubimin e qytetarëve me vota publike, nëse tubimi nuk vendos që votimi të jetë i fshehtë.

(3) Советот на месна zaedni ca е составен од 5 (pet) до 11 (edi naeset) члена.

(4) Мандатот на членовите на Советот на месната самоуправа трае 4 (четри) години.

#### **Член 113**

(1) Одлука за распишување на избори за членови на Советот на месна zaedni ca донесува Советот во стариот состав, најдоцна 30 дена пред истекот на мандатот.

(2) Ако Одлуката од став 1 на овој член не се донесе во утврдениот рок Одлука за распишување за избор на членови на Советот на месна zaedni ca, донесува Собирот на граѓани.

#### **Член 114**

(1) Предлагање и утврдување на кандидати за членови на Советот на месна zaedni ca се врши на Собир на граѓани, доколку присуствуваат најмалку 10% од граѓаните, жители на соодветната месна заедница.

(2) За утврдени се сметаат кандидати кои добиле мнозинство, односно најголем број гласови од присутните граѓани на собирот.

#### **Член 115**

Постапка за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на месна zaedni ca поблиску се уредува со правилата за работа на обликот на месна самоуправа, донесени од Советот на општината.

#### **Член 116**

За избрани членови на Советот на месна zaedni ca се сметаат кандидатите кои добиле мнозинство односно најголем број на гласови од избирачите кои гласале.

#### **Член 117**

Советот на месна zaedni ca од редот на своите членови избира претседател кој го претставува и застапува месната zaedni ca.

#### **Член 118**

(1) Градоначалникот на општината, со решение може да делегира вршење на определена работа од непосреден интерес и секојдневно значење за животот и работата на жителите, по претходна согласност на претседателот на Советот на месната zaedni ca.

(2) Средствата потребни за извршување на работите, од ставот 1 на овој член се утврдуваат во решението за делегирање на надлежноста.

(3) Кëshilli i bashkësisë lokale пërbëhet nga 5 (pesë) deri 11 (njëmbëdhjetë) anëtarë.

(4) Mandati i anëtarëve të Këshillit të vetëvendosjes vendore zgjatë 4 (katër) vjet.

#### **Neni 113**

(1) Vendim për shpalljen e zgjedhjeve të anëtarëve të Këshillit të bashkësisë lokale paraqet Këshilli në përbërjen e vjetër, më së voni 30 ditë para skadimit të afatit.

(2) Nëse vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni nuk merret në afatin e përcaktuar, vendim për shpalljen e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të bashkësisë lokale, merr Tubimi i qytetarëve.

#### **Neni 114**

(1) Propozimi dhe përcaktimi i kandidatëve për anëtarë të Këshillit të bashkësisë lokale, bëhet në Tubimin e qytetarëve, nëse në të marrin pjesë më së paku 10% të qytetarëve banorë të bashkësisë gjegjëse vendore.

(2) Të përcaktuar konsiderohen kandidatët të cilët kanë fituar shumicë gjegjësisht numrin më të madh të votave nga qytetarët e pranishëm në tubim.

#### **Neni 115**

Procedura për propozimin, përcaktimin dhe zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të bashkësisë lokale rregullohet për së afërmi me rregullat për punën e bashkësive lokale të miratuara nga Këshilli i komunës.

#### **Neni 116**

Për anëtarë të zgjedhur të Këshillit të bashkësisë lokale konsiderohen kandidatët që kanë fituar shumicë gjegjësisht numër më të madh votash nga zgjedhësit që kanë votuar.

#### **Neni 117**

Këshilli i bashkësisë lokale zgjedh nga radhët e anëtarëve të vet, kryetarin i cili e përfaqëson dhe prezenton bashkësinë lokale.

#### **Neni 118**

(1) Kryetari i Komunës me vendim mund të delegojë kryerjen e një pune të caktuar me interes të drejtpërdrejtë dhe me rëndësi ordinare për jetën dhe punën e banorëve me pajtueshmërinë paraprake të kryetarit të Këshillit të bashkësisë lokale.

(2) Mjetet e nevojshme për kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni përcaktohen me vendimin për delegimin e kompetencave.

(3) Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите од ставот 1 на овој член.

#### **Член 119**

Општинската администрација ги врши стручните, административно-техничките и сметководствено финансиските работи на месната zedni ca.

Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

#### **Член 120**

Општината води евиденција на месни te zaedni ci основани на нејзиното подрачје.

### **XIV. SOPSTVENOST I F I NANSI RAWE NA OP[ TI NATA**

#### **a) Sopstvenost**

##### **^I en 121**

(1) Sopstvenosta na op{ ti nata ja so-i nuvaat nepodvi` ni stvari, pari ~ni sredstva i prava.

(2) Sopstvenosta op{ ti nata ja steknuva od sopstveni izvori na prihodi, po pat na finansirawe od gra|ani te ili so ni vno u-estvo na druga-na-in, od podaroci i po drugi osnovi.

##### **^I en 122**

(1) Za kupuvawe, otu|uvawe i optovaruvawe na sopstvenosta na op{ ti nata odl u-uva Sovetot na op{ ti nata.

(2) Otu|uvawe na sopstvenosta na op{ ti nata se vr{i samo po pat na javno nadavawe, sogl asno zakon.

(3) Proda` nata cena na stvari te ne smee da bi de pomal a od ni vnata pazarna vrednost.

(4) Op{ ti nata ja evi denti ra svojata sopstvenost i nejzi nata procenka se i ska` uva vo godi { nata smetka.

#### **b. F i nansi rawe**

##### **^I en 123**

(1) Op{ ti nata se f i nansi ra od sopstveni izvori na prihodi, lokal ni danoci, nadomestoci i taksi utvrdeni so zakon, dotaci i na sredstvata na Buxetot na R.M. i od buxeti te na fondovi te kako i od drugi i zbori opredeleni so Zakonot za f i nansi rawe na edini ci te na lokal nata samouprava.

(2) F i nansi raweto i f i nansi skata rabota na op{ ti nata vo op{ to se ureduva so posebni zakoni od ova a obl ast.

(3) Me këtë vendim përcaktohet organi dhe mënyra e kryerjes së mbikqyrjes mbi kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni.

#### **Neni 119**

Administrata komunale i kryen punët profesionale, administrative-teknike dhe punët e kontabilitetit dhe të financave të bashkësive lokale.

Kontrollin mbi shpenzimin e mjeteve që do të akordohen për kryerjen e kompetencave të deleguara e bën administrata komunale.

#### **Neni 120**

Komuna mban evidencën e bashkësive lokale të themeluara në rajonin e saj.

### **XIV. PRONËSIA DHE FINANCIMI I KOMUNËS**

#### **a) Pronësia**

##### **Neni 121**

(1) Pronën e komunës e përbëjnë sende të luajtshme dhe të paluajtshme, mjete në para dhe të drejta.

(2) Komuna e fiton pronën nga burimet e veta të të hyrave me financim të qytetarëve ose me pjesëmarrjen e tyre në formë tjetër, me dhurata dhe në baza të tjera.

##### **Neni 122**

(1) Për blerjen, tjetërsimin dhe ngarkesën e pronës së komunës vendos Këshilli i komunës.

(2) Tjetërsimi i pronës së komunës bëhet vetëm me anëkanđ publik në pajtim me ligjin.

(3) Çmimi shitës i gjërave nuk guxon të jetë më i vogël se vlera e tyre e tregut.

(4) Komuna evidenton pronën e vet dhe vlerësimi i saj paraqitet në llogarinë vjetore.

#### **b) Financimi**

##### **Neni 123**

(1) Komuna financohet nga burimet vetanake të të hyrave, tatimet, kompenzimet dhe taksat lokale të përcaktuara me ligj, dotacione të mjeteve nga Buxheti i R.M. dhe nga buxhetet e fondeve si dhe nga burime të tjera të përcaktuara me Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale.

(2) Financimi dhe puna financiare e komunës në tërësi, rregullohet me ligje të veçanta.

## **XV. UPOTREBA NA JAZI CI TE I PI SMATA VO OP[ TI NA TEARCE**

### **^I en 124**

Na podra-jeto na op{ ti nata sl u` beni jazi ci se makedonski ot jazi k i negovoto ki ri lsko pi smo i al banski ot jazi k i negovoto pi smo.

### **^I en 125**

(1)I mi wata na naseleni te mesta vo op{ ti nata, natpi si te na javni te sl u` bi i ustanovi, natpi si te na kul turni te i obrazovni te ustanovi, natpi si te na pretpri jatijata i drugi te javni natpi si i ni vni te op{ ti i posebni akti, kako i koorespodenci jata za op{ te we so gra|ani te i drugi te subjekti se pi { uvaat na makedonski i al banski jazi k, i na ni vni te pi sma.

(2)Natpi si te na kul turni te i obrazovni te ustanovi koi edi nstveno sl u` at za razvi wawe i unapreduwawe na kul turni te i obrazovni te cel i na naci onal nosti te, pokraj na makedonski i al banski jazi k i ni vni te pi sma se pi { uvaat i na jazi kot i pi smoto na soodvetnata naci onal nost.

## **XVI. NA^I N I POSTAPKA ZA UTVRDUVAWE I UPOTREBA NA GRBOT I ZNAMETO NA OP[ TI NATA**

### **^I en 126**

(1)Grbot i znameto na op{ ti nata se utvrduvaat so Odl uka na Sovetot na op{ ti nata.

(2)Za utvrduvawe na grbot i znameto na op{ ti nata, Sovetot nao p{ ti nata raspi { uva konkurs i obrazuva komi si ja.

### **^I en 127**

Grbot na op{ ti nata se upotrebuva vo sostav na pe-atot na op{ ti nata.

Grbot na op{ ti nata mo` e da se upotrebuva i na of i cijal ni pokani, ~esti tki i na sli ~ni akti { to gi kori sti Sovetot i Gradona~al ni kot na op{ ti nata.

### **^I en 128**

(1)Znameto na op{ ti nata se istaknuva na zgradata na op{ ti nata i na vi dni mesta vo op{ ti nata.

(2)Znameto nao p{ ti nata mo` e da se istaknuva i pri me|unarodni sredbi, natprevari i drugi sobiri na koi u-estvuva ili prezenti rana op{ ti nata.

## **XV. PËRDORIMI I GJUHËVE DHE SHKRIMEVE NË KOMUNËN E TEARCËS**

### **Neni 124**

Në territorin e komunës së Tearcës gjuhë zyrtare janë gjuha maqedonase dhe shkrimi i saj qirilik dhe gjuha shqipe dhe shkrimi i saj.

### **Neni 125**

(1)Emrat e vendbanimeve në komunë, titujt e shërbimeve dhe institucioneve publike, mbyshkrimet e institucioneve kulturore dhe arsimore, mbishkrimet e ndërmarrjeve dhe mbishkrimet e tjera publike dhe aktet e tyre të përgjithshme, si dhe korespondenca për komunikim me qytetarët dhe subjektet tjera shkruhen në gjuhën maqedonase dhe shqipe.

(2) Mbishkrimet e institucioneve kulturore dhe arsimore të cilat shërbejnë vetëm për zhvillimin dhe përparimin e qëllimeve kulturore dhe arsimore të nacionaliteteve, përpos në gjuhën maqedonase dhe shqipe, shkrimet e tyre shkruhen edhe në gjuhën dhe shkrimin e nacionalitetit përkatës.

## **XVI.MËNYRA DHE PROCEDURA E PËRCAKTIMIT DHE E PËRDORIMIT TË STEMËS DHE FLAMURIT TË KOMUNËS**

### **Neni 126**

(1)Stema dhe flamuri i komunës përcaktohet me Vendim të Këshillit të komunës.

(2)Për përcaktimin e stemës dhe të flamurit të komunës, Këshilli i komunës shpall konkurs dhe formon komision.

### **Neni 127**

(1)Stema e komunës përdoret në përbërje të vulës së komunës.

(2)Stema e komunës mund të përdoret edhe në thirrje zyrtare, fletë urime dhe në akte të ngjashme që i shfrytëzon Këshilli dhe Kryetari i komunës.

### **Neni 128**

(1)Flamuri i komunës vendoset në ndërtesën e komunës dhe në vende të dukshme në komunë.

(2)Flamuri i komunës mund të nxjerret edhe gjatë takimeve ndërkombëtare, garave dhe tubimeve të tjera në të cilat merr pjesë ose prezentohet komuna.



## XVII.ZA[ TI TA NA OP[ TI NATA

### ^I en 129

(1) Inicijativa za ocena na ustavnosta na zakoni te i ustavnosta i zakoni tosta na op{ ti te akti i pravata na op{ ti nata utvrdeni so Ustavot i zakoni te, mo`e da podnesat Sovetot odnosno Gradona~al ni kot na op{ ti nata do Ustavni ot Sud na R.M.

(2) Gradona~al ni kot na op{ ti nata i ma pravo da bara sudska za{ ti ta pred nadl e` ni te sudovi koga na op{ ti nata i se popre~uva vr{ ewe na dadeni te nadl e` nosti so Ustav i zakon.

## XVIII. IZMENUVAWE I DOPOLNUVAWE NA STATUTOT

### Член 130

I zmeni i dopol nuvana na Statutot na Општината можат да predl o` at najmal ku 1/2 od ~l enovi te na Советот, gradona~al ni kot na op{ ti nata i l i najmal ku 10% od i zbi ra~i te vo op{ ti nata.

### ^I en 131

Odl uka za pri stapuvawe kon i zmeni na Statutot donesuva sovetot na op{ ti nata so mnozi nstvo gl asovi od vkupni ot broj na ~l enovi te na Советот na op{ ti nata.

### Член 132

I zmeni te na Statutot na op{ ti nata se donesen i ako za ni v gl asal e mnozi nstvo od vkupni ot broj na ~l enovi te na Советот na op{ ti nata.

## XIX. PREODNI I ZAVR[ NI ODREDBI

### Член 133

Имателите на информации од членот 82 на овој статут се должни во рок од шест месеци од денот на донесувањето на овој статут да ја донесат и објават листата на информации од членот 84 на овој Статут.

### Член 134

Градоначалникот на Општината во рок од три месеци од денот на донесувањето на овој статут, согласно актот за организација на општинската администрација, ќе распореди

## XVII.MBROJTJA E KOMUNËS

### Neni 129

(1) Nismë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjeve dhe të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve të përgjithshme dhe të drejtat e komunës të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligj mund ta paraqes Këshilli, përkatësisht kryetari i komunës në Gjykatën Kushtetuese të R.M.

(2) Kryetari i komunës ka të drejtë të kërkojë mbrojtje gjyqësore në gjykatat kompetente kur komunës i pengohet ushtrimi i kopmetencave të dhëna me Kushtetutë dhe ligj.

## XVIII. NDRYSHIMI DHE PLOTËSIMI I STATUTIT

### Neni 130

Ndryshime dhe plotësime të Statutit të Komunës mund të propozojnë së paku 1/2 e anëtarëve të Këshillit, kryetari i komunës ose më së paku 10% e zgjedhësve në komunë.

### Neni 131

Vendim për fillimin e ndryshimeve të Statutit merr Këshilli i komunës me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të këshillit.

### Neni 132

Ndryshimet e Statutit të komunës janë miratuar nëse për ta ka votuar shumica nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit të komunës.

## XIX.DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

### Neni 133

Poseduesit e informatave nga neni 82 i këtij Statuti janë të obliguar në afat prej gjashtë muaj nga dita e nxjerrjes së këtij Statuti, të nxjerrin dhe shpallin listën e informatave nga neni 84 i këtij Statuti.

### Neni 134

Kryetari i komunës në afat prej tre muaj nga dita e nxjerrjes së këtij Statuti, në pajtueshmëri me aktin për organizimin e administratës komunale, do të caktojë një nëpunës shtetëror nga administrata, i

државен службеник од администрацијата кој ќе ги извршува работите на посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

#### **Член 135**

Во рок од 3 месеци од денот на влегување во сила на овој Статут, Општината ќе ги воведи во евиденција постојните облици на месна самоуправа, основани во согласност со статутот на општината.

#### **Член 136**

Со влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот на општината Tearce br.07-11/1, ("Службен гласник на Општината", бр.1/2003).

#### **Член 137**

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општината Tearce".

cili do t'i kryejë punët e ndërmjetësimit gjatë realizimit të së drejtës të qasjes së lirë në informatat me karakter publik.

#### **Neni 135**

Në afat prej 3 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Statuti, komuna do t'i përfshijë në evidencë format ekzistuese të vetëvendosjes vendore të themeluara në pajtueshmëri me Statutin e komunës.

#### **Neni 136**

Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti, pushon të vlejë Statuti i komunës së Tearcës nr.07-11/1, ("Fletorja zyrtare e Komunës", nr.1/2003).

#### **Neni 137**

Ky Statut hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

**Бр.07-486/1**  
28.05.2007  
Tearce

**Nr.07-486/1**  
**28.05.2007** P  
Tearcë

Sovetot na op{ ti na Tearce  
Pretsedatel  
Fadi I Xaferi s.r.

**Këshilli i komunës së Tearcës**  
**Kryetar**  
**Fadil Xhaferi d.v.**

